



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 27 јануари 1981
Скопје
Број 2 Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

12.

Врз основа на член 3 став 1 алинеја 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија ќе се користи износ од 50.000.000 динари за намиривање на обврските на Републичкиот буџет за 1981 година, поради нерамномерно остварување на приходите.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-96/1
15 јануари 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

13.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА ЦЕНАТА НА СТРУЈАТА ОД ТЕРМОЕЛЕКТРАНАТА „НЕГОТИНО“

1. Компензацијата за покривање на дел од трошоците кај цената на струјата од Термоелектраната „Неготино“ за 1980 година се утврдува во износ од 100.000.000 динари.

2. Компензацијата од точката 1 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1981 година (Раздел 68, позиција 623 — Средства за компензација).

Средствата од ставот 1 на оваа одлука се даваат без обврска на враќање.

3. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја спроведе оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-97/1
15 јануари 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

14.

Врз основа на член 23 и 24 од Законот за данокот од доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, број 42/80), републичкиот секретар за финансии донесува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И ОТСТАПУВАЊЕТО НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Пресметувањето, уплатувањето и отстапувањето на данокот од доход (данок) го вршат обврзниците на данокот според одредбите на Законот за данокот од доход на организациите на здружен труд и на овој правилник.

Член 2

Данокот се пресметува и се плаќа по образецот „ДД“ — Пресметка на данокот од доход на организациите на здружен труд и по образецот „ОД“ — Пресметка за утврдување на данокот од доход што им се отстапува на организациите на здружен труд, кои се составен дел на овој правилник.

I. Начин на утврдување на основицата на данокот од доход

Член 3

Основицата на данокот се утврдува според член 8 од Законот, а ја сочинува остварениот доход намален за делот од доходот и тоа:

1. Како дел од доходот во смисла на член 8, став 1, алинеја 1 од Законот кој се издвојува за работната заедница, се смета надоместокот што во текот на годината е исплатен на работната заедница и делот што не е исплатен до крајот на годината, а кој според самоуправната спогодба, основната организација или другата организација на здружен труд го пресметува и го искажува во распределбата на доходот како дел од доходот што ѝ припаѓа на работната заедница.

2. Како дел од доходот, во смисла на член 8, став 1, алинеја 2 од Законот, се смета оној дел од доходот што обврзникот на данокот го остварил со работа во странство, што го има евидентно во книговодството и што го докажува со потребни документи дека износот на данокот е платен во земјата каде што е остварен доходот.

Вака докажаниот износ се намалува од остварениот доход, кој потоа служи како основица за пресметување на данокот.

3. Како дел од доходот, во смисла на член 8, став 1, алинеја 3 од Законот, со кој се намалува остварениот доход по основ на користење топол оброк на работниците, се смета износот утврден за оваа намена и распределен од доходот во рамките на општествениот договор или самоуправната спогодба, односно со пропис кога тие се издвојуваат од доходот.

4. Како издатоци, во смисла на член 8, став 1, алинеја 4 од Законот, направени за зачувување, унапредување и заштита на човековата око-

лина и за општонародна одбрана и општествена самозаштита, се сметаат оние издатоци што непосредно се надоместуваат од доходот, а се утврдуваат врз основа на евиденцијата од книговодството.

5. Како дел од доходот во смисла на член 8, став 1, алинеја 5 од Законот, кој со закон е определен да се издвојува од доходот за остварување на солидарност во изградбата и користењето на станови, се сметаат средствата што се издвојуваат од доходот за таа намена.

6. Утврдувањето на делот од доходот, во смисла на член 8, став 1, алинеја 7 од Законот, остварен со работа по системот на „СИЦ“, а кој се намалува од остварениот доход за утврдување на основницата на данокот, се врши на начин што го применува организацијата во своето работење, а имено:

— ако води посебна книговодствена евиденција — вистински остварениот доход по овој основ или, доколку не води таква евиденција за остварениот доход по овој основ, се утврдува вкупниот приход остварен по системот на „СИЦ“ и од него се намалуваат потрошените средства потребни за остварување на тој вкупен приход, остатокот претставува остварениот доход по овој основ. Така утврдениот износ се намалува од остварениот доход, кој потоа служи како основа за пресметување на данокот. На овој начин се утврдува и висината на делот од доходот што е остварен од производство и услуги од лица попречени во психофизичкиот развој и инвалидизирани лица, кои се вработени кај обврзникот.

7. Како дел од доходот, во смисла на член 8, став 1, алинеја 9 од Законот се сметаат сопствените средства што обврзникот на данокот од други подрачја ги вложил за развој на стопански недоволно развиените подрачја, ридско-планинските и граничните подрачја во Републиката во текот на годината за која се пресметува данокот.

8. Како дел од доходот, во смисла на член 8, став 1, алинеја 10 од Законот, се сметаат сопствените средства што обврзникот ќе ги вложи за развој на истражувачките капацитети, истражувачко-развојните работи во сопствените истражувачко-развојни единици и во самостојните истражувачки организации. Исто така, како дел од доходот се сметаат и сопствените средства вложени за изградба на комунални објекти што обврзникот ќе ги вложи во текот на годината.

9. Како дел од доходот, во смисла на член 8, став 1, алинеја 11 од Законот се смета делот од доходот во висина на средствата што обврзникот на данокот ги вложил од сопствени средства за изградба на хидромелиоративни системи, освен обврзниците од областа 04 — Водостопанство, распоредени според Одлука за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, број 34/76 и 62/77).

10. Како дел од доходот, во смисла на член 8, став 1, алинеја 12 од Законот, се смета делот од доходот во висина на средствата што обврзникот на данокот ги вложил од сопствени средства за развој на заштитните и на другите основни организации на здружен труд за професионална рехабилитација, оспособување и вработување на лица со психофизички недостатоци и на лица со намалена работна способност во текот на годината за која се пресметува данокот.

II. Начин на утврдување на привремената пресметка на данокот и уплатување на данокот од доход

Член 4

Привремената пресметка на данокот од доход во текот на годината, ја утврдува обврзникот на данокот кумулативно на образецот „ДД“ — Пресметка на данокот од доход на организациите на здружен труд во периодот од 1 јануари до

19 — година и ја доставува до Службата на општественото книговодство во два примероци и тоа:

- за периодот јануари-март — до 30 април;
- за периодот јануари-јуни — до 30 јули и
- за периодот јануари-септември — до 30 октомври.

Член 5

Со привремената пресметка на данокот се утврдува износот на данокот што се плаќа како месечна аконтација и се утврдува на образецот „ДД“ и тоа:

- за месеците април, мај и јуни — со периодичната пресметка за периодот јануари — март;
- за месеците јули, август и септември — со периодичната пресметка за периодот јануари — јуни и
- за месеците октомври, ноември и декември

во тековната година и за месеците јануари, февруари и март во наредната година — со периодичната пресметка за периодот јануари — септември во тековната година.

Член 6

Износот утврден на реден број 18 од образецот „ДД“ претставува обврска на организацијата на здружен труд за уплата на аконтацијата на данокот од доход што достига до плаќање до 15-ти во месецот за изминатиот месец.

Член 7

Основните организации на здружен труд што се издвојуваат од Работната организација на здружен труд или се одделуваат месечните аконтации на данокот во годината во која се издвоени односно одделени ги утврдуваат врз основа на податоците од завршната сметка на Работната организација на здружен труд од која се издвоени односно одделени на тој начин што утврдената аконтација се дели на основните организации по издвојувањето сразмерно на бројот на работниците за секоја од тие организации. Така се поставува до изготвувањето на првата периодична пресметка од страна на основната организација на здружен труд.

III. Начин на утврдување на конечната пресметка на данокот и уплатување на данокот од доход

Член 8

Конечната пресметка на данокот од доход се утврдува со завршната сметка по образецот „ДД“.

Член 9

Даночниот обврзник е должен во рокот пропишан за предавање на завршната сметка да го достави до организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка и пополнетиот образец „ДД“, во два примероци.

Член 10

Обврзниците на данокот што вршат трајна дејност на територијата на СР Македонија и на територијата на другите републики и автономни покраини пресметуваат и плаќаат данок од доход според овој правилник само на делот од доходот што го остваруваат на територијата на СР Македонија.

Обврзниците на данокот од став 1 на овој член, кои не располагаат со книговодствени податоци за остварениот доход посебно на територијата на СР Македонија, го утврдуваат делот од доходот што е остварен на територијата на СР Македонија во сразмера со учеството на исплатените лични доходи на работниците вработени на територијата на СР Македонија во вкупната маса на исплатените лични доходи во основната организација за периодот за кој се утврдува обврската на данокот.

IV. Начин на утврдување на отстапениот данок од доход

Член 11

Пресметувањето на отстапениот дел од годишниот износ на данокот од доход го вршат обврзниците, производствените основни организации на здружен труд од областа на индустријата и рударството, земјоделството и шумарството, угостителските и туристичките организации, јавниот патен и железнички сообраќај, како и организациите на здружен труд од градежништвото, а кое отстапување е сразмерно на учеството на извозот во вкупниот приход на обврзникот.

Член 12

Износот на данокот од доход обврзниците го пресметуваат привремено примесечно, според периодичната пресметка. Конечното пресметување се врши на крајот од годината според завршната сметка и според податоците за остварениот вкупен приход, пресметаниот уплатен данок од доход и учеството на извозот во вкупниот приход на даночниот обврзник.

Член 13

Утврдувањето на данокот од доход што им се отстапува на организациите на здружен труд се врши на посебен образец „ОД“ — Пресметка за утврдување на данокот од доход што им се отстапува на организациите на здружен труд.

Член 14

Висината на извозот што се утврдува како учество во вкупниот приход ја утврдуваат обврзниците врз основа на царинската пријава за извршен извоз или според пресметката за девизниот прилив пропишана со упатството на сојузниот секретар за финансии за односниот период.

Член 15

Учеството на извозот во вкупниот приход го утврдуваат обврзниците во процент и тоа кога износот на извозот ќе се помножи со 100 и подели со вкупниот приход на даночниот обврзник:

$$\text{процент на учество} = \frac{\text{износот на извозот} \times 100}{\text{вкупниот приход}}$$

Член 16

Износот на данокот од доход што му се отстапува на обврзникот на данокот од доход се утврдува кога пресметаниот и уплатениот данок од доход според периодичната пресметка и за-

вршната сметка ќе се помножи со процентот на учеството на извозот во вкупниот приход и се подели со 100.

Член 17

Пресметката за утврдување на данокот од доход што му се отстапува на обврзникот на данокот од доход заедно со периодичната пресметка, односно завршната сметка, се поднесува до Службата на општественото книговодство.

Член 18

Начинот на пресметувањето на отстапениот дел на придонесите од доходот по основ на извоз во 1981 година ќе се врши според одредбите на овој правилник.

Член 19

Обрасците „ДД“ и „ОД“ од член 2 на овој правилник ќе ги приспособи за механиграфска обработка Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Централа — Скопје.

Службата на општественото книговодство — Централа — Скопје ќе изврши збирна обработка на податоците на обрасците „ДД“ и „ОД“ по области, гранки и вкупно на ниво на Републиката во рок од 60 дена од истекот на рокот определен за поднесување на завршните сметки до таа Служба.

Член 20

Обврзниците на данокот од доход од областите 12 — Образование, наука, култура и информации и 13 — Здравство и социјална заштита ќе ја утврдат месечната аконтација за периодот јануари — март 1981 година врз основа на остварениот доход по периодичната пресметка за периодот јануари — септември 1980 година на образецот „ДД“.

Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 12-3016/1

30 декември 1980 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

ОБРАЗЕЦ „ДД“

ПРЕСМЕТКА

на данокот од доход на организациите на здружен труд на територијата на СР Македонија за периодот од 1 јануари до _____ 198— година

(Во динари без пари)

Ред. број	Е Л Е М Е Н Т И	Ознака на АОП	И з н о с	
			За претходната година	За тековната година
1	2	3	4	5
		прв слог	втор слог	трет слог

I. СРЕДСТВА НА КОИ СЕ ПЛАЌА ДАНОК ОД ДОХОД

1. Остварен доход (ред. бр. 47 — од образецот Деловен резултат во текот на годината односно од Билансот на успехот)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

II. СРЕДСТВА НА КОИ НЕ СЕ ПЛАЌА ДА- НОК ОД ДОХОД

2. Дел од доходот издвоен за работната заедница (ред. бр. 91 од образецот Деловен резултат во текот на годината односно од Билансот на успехот)
3. Дел од доходот што е остварен со работа во странство, под услов да е таму оданочен според прописите на земјата во која е остварен
4. Дел од доходот издвоен за покривање на издатоци направени за зачувување, унапредување, за заштита на човековата околина и за општо-народна одбрана и општествена самозаштита и делот од доходот во висина на средствата што се користат за давање на топол оброк на работниците до износот утврден со општествен договор или со самоуправна спогодба и тоа:
 - зачувување, унапредување и за заштита на човековата околина (ред. бр. 92 од образецот, Деловен резултат во текот на годината односно од Билансот на успехот)
 - општонародна одбрана и општествена самозаштита (ред. бр. 94 од образецот Деловен резултат во текот на годината односно од Билансот на успехот)
 - општествена исхрана
5. Дел од доходот што е со закон определен да се издвојува за остварување на солидарност во изградбата и користењето на станови (ред. бр. 83 од образецот Деловен резултат во текот на годината односно Билансот на успехот)
6. Дел од доходот што се уплатува во Титовиот фонд за стипендирање на млади работници и деца на работници (ред. бр. 108 од образецот Деловен резултат во текот на годината односно од Билансот на успехот)
7. Дел од доходот остварен од работа по системот на „СИЦ“ и доходот остварен од производство и услуги од лица попречени во психофизичкиот развој и инвалидизирани лица
8. Дел од доходот во висина на средствата што обврзникот ќе ги вложи за стопански развој на САП — Косово
9. Дел од доходот во висината на средствата што ОЗТ од подрачјето на Републиката кои не се прогласени за стопански недоволно развиени подрачја ќе ги вложи од сопствени средства за развој на стопански недоволно развиените подрачја, ридско-планинските и пратичните подрачја во Републиката
10. Дел од доходот во висина на средствата што ООЗТ ги вложила од сопствени средства за развој на истражувачките капацитети, истражувачко-развојните работи во сопствените истражувачко-развојни единици и во самостојните истражувачки организации, како и вложувањата за изградба на комунални објекти
11. Дел од доходот во висина на средствата што ООЗТ ги вложила од сопствени средства за изградба на хидромелиоративни системи, освен ОЗТ од областа 04 — Водостопанство
12. Дел од доходот во висина на средства што ООЗТ ги вложила од сопствени средства за развој на заштитните и на другите ООЗТ за професионална рехабилитација, оспособување и вработување на лица со психофизички недостатоци и лица со намалена работна способност (од реден број 2—12, според член 8 од Законот)
13. Дел од доходот остварен од приправниците сразмерно на учеството во вкупниот број вработени (член 19 од Законот за приправници „Службен весник на СРМ“, бр. 13/78)

1	2	3	4	5
14.	Дел од доходот во висина на исплатените издвоени средства на солидарноста (член 6 од Законот за формирање на средствата на солидарноста — „Службен весник на СРМ“ бр. 30/74)			
15.	Вкупно средства на кои не се плаќа данок од доход (збир ред. бр. 2 до ред. бр. 14):			
16.	Даночна основица (реден број 1 минус реден број 15)			

III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД

17. Даночна основица за еден месец (реден број 16 поделен со бројот на месеците од последниот пресметковен период)
18. Аконтација на данокот од доход за месеците _____ 198— година, реден број 17 x пропишаната стапка: 100)
19. Уплатена аконтација на данокот од доход за периодот _____ 198— година
20. Износ на вистински пресметаниот данок од доход за период од _____ до 198— година (реден број 17 x пропишана стапка x бројот на месеците за кои е утврдена обврската на данокот од доходот)
21. Разлика за помалку уплатениот данок од доход за периодот од _____ до _____ 198— година (реден број 20 минус реден број 19)
22. Разлика на повеќе уплатениот данок од доход за периодот од _____ до _____ 198— година (реден број 19 минус реден број 20)

IV. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ ОД ДОХОД ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА

23. Износ на вистински пресметаниот данок од доход по ЗС за 198— година (реден број 16 x пропишаната стапка)
24. Уплатена аконтација на данокот од доход за 198— година
25. Помалку уплатен данок од доход по ЗС за 198— година (реден број 23 минус реден број 24)
26. Повеќе уплатен данок од доход по ЗС за 198— година (реден број 24 минус реден број 23)

На _____ 198— година

Раководител на сметководството,

Директор,

ПРЕСМЕТКА

ОБРАЗЕЦ „ОД“

за утврдување на данокот од доход што им се отстапува на организациите на здружен труд по основ на извоз за периодот од 1 јануари до _____ 198— година

Ред. број	О П И С	И з н о с	
		Прет. период	Тековен период
1	2	3	4

1. Вкупен приход (реден број 72 од образецот Деловен резултат во текот на годината односно од Билансот на успехот)
2. Остварен извоз (според документацијата од која може да се утврди вредноста на извршениот извоз)
3. Износ на вистински пресметаниот данок од доход (ред. бр. 20 односно 23 од образецот „ДД“)
4. Процент на учеството на извозот во вкупниот приход извоз x 100

Вкупен приход

1	2	3	4
5.	Износ на данокот од доход што се отстапува на ООЗТ (реден број 3 x 1/2 од реден број 4 на овој образец)		
6.	Останува данок од доход за плаќање (ред. бр. 3 минус реден бр. 5)		
7.	Уплатен данок од доход (ред. број 19 односно 24 од образецот „ДД“)		
8.	Повеќе платен данок од доход (ред. број 7 минус ред. бр. 6)		
9.	Помалку платен данок од доход (ред. бр. 6 минус ред. бр. 7)		

Раководител на
сметководството,

Директор,

*) Оваа пресметка ќе се применува согласно член 18 од овој правилник за 1981 година и за придонесите од доходот

15.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 14, став 1, алинеја 5 и членот 16 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 6 ноември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед на вреднување на работите и работните задачи, составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за други надоместоци, донесен со референдум на 24 септември 1979 година, од работниците во Основната организација на здружениот труд „Техничка секција за патишта и улици“ во состав на Работната организација „Комуналец“ од Прилеп, во делот во кој се врши вреднување на работите и работните задачи на каменорезач од II-ра група и каменорезач од III-та група.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на Методологијата со аналитичката процена на работите и работните задачи, составен дел на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука и на делот од Табеларниот преглед во кој се врши вреднување на работите и работните задачи каменорезач од IV и V група и калдрмџија од II-ра, III-та, IV-та и V-та група.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Техничка секција за патишта и улици“ од Прилеп на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето за општините Прилеп и Крушево, пред Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точките 1 и 2 од оваа одлука. Според наводите во предлогот со оспорениот правилник не била извршена аналитичка процена на работите и работните задачи, поради што не можело да се врши правилна распределба на средствата за лични доходи на работниците. Понатаму, предлагачот наведува дека во Прегледот за работите и работните задачи, како и каменорезач и калдрмџија од втора и трета група, како и за каменорезач и калдрмџија од четврта и петта група било предвидено вршење на скоро исти работи и работни задачи и како услови за вршење на тие работи и работни задачи се барало ист сте-

пен на стручна подготовка и исто работно искуство, биле распоредени во различни групи и биле различно вреднувани, што било спротивно на законските прописи.

5. Во претходната постапка и на јавната расправа, Судот утврди дека во членот 9 од оспорениот правилник е предвидено вредноста на работите и работните задачи да се утврдува со аналитичка процена на работите, а според членот 10 стартната основа на вредноста на работите и работните задачи да се утврдува по единствена методологија со аналитичка процена на работите и работните задачи утврдени во Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на средствата за личните доходи на работниците во основните организации во состав на работната организација. Составен дел на овој правилник претставува Табеларниот преглед на работите и работните задачи во кој за секој вид работи и работни задачи по сите основи се утврдени бодови. Во табеларниот преглед за вреднување на работите и работните задачи од оспорениот правилник, предвидени се следните основи за распределба на средствата за лични доходи: знаење и способности (стручна подготовка, работно искуство, раководење); одговорност (одговорност за правилно обавување на работата, одговорност за процена на работата и сигурност на други, одговорност за вршење на работа од општо значење за организацијата); напор (умствен напор, напор на сетиво, физички напор и напор во однос на други); услови за работа (опасност од настанка и работа на отворено, опасност од несреќни случаи, температура, вода, влага, киселина, нечистотија, прашина и друго).

Понатаму, Судот утврди дека оспорениот правилник содржи разработен систем на основи и мерила за мерење на резултатите на реализираниот труд. Така според членот 11 резултатите од работата на работниците и нивниот придонес за зголемување на доходот на основната организација се утврдува врз основа на физичкиот обем на работата, асортиманот и квалитетот на производите и услугите, како и според направените трошоци при работењето. Со членот 16 од оспорениот правилник се разработени основите заштеди во работењето односно трошоци за материјалите и основот техничко унапредување и рационализација. Физичкиот обем на производите и услугите, според членот 12 од оспорениот правилник, се мери со работни норми кои се утврдуваат со метод на техничко нормирање каде што е тоа можно, а каде што тоа не е можно нормите се утврдуваат по пат

на искуство. Такви норми се утврдени со посебен правилник односно ценовник за пресметување на личните доходи по норма на работниците во сите основни организации во состав на Работната организација „Комуналец“ од Прилеп, во кој за секоја основна организација посебно се утврдени нормите и цените. Од изнесеново произлегува дека оспорениот правилник содржи аналитичка процена на работите и работните задачи која овозможува рас-пределбата на средствата за лични доходи да се врши во согласност со уставното начело на рас-пределба според вложениот труд, изразено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, поради што Судов смета дека нема основ за понатамошно водење на постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорениот дел од означениот правилник.

Во однос на вториот наод од предлогот, според Прегледот на работите и работните задачи, составен дел на Правилникот за организации и систематизација на работите и работните задачи на „Техничката секција за патишта и улици“, Судов утврди дека само за каменорезач втора група и каменорезач трета група во точките 9 и 10 од прегледот даден е ист опис и попис на работи и работни задачи за двете групи и предвиден ист степен на стручна подготовка и исто работно искуство како услови потребни за вршење на овие работи и работни задачи. Според табеларниот преглед, работите и работните задачи на каменорезач од втора група се вреднувани со 2270 бода, а работите и работните задачи на каменорезач од трета група со 2370 бода. Различното вреднување на овие две групи работници е извршено по подосновот „опасност од нехигиена“. За другите групи на работи и работни задачи каменорезач и калдрмџија, предвидени се различни видови на работи и работни задачи и според табеларниот преглед, работите и работните задачи од четврта група се вреднувани со 2870 бода, а работите и работните задачи од петта група со 3020 бода.

6. Во остварувањето на начелото на распределба според трудот, содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдуваат такви основи и мерила за распределба на средствата на личниот доход со кои треба да се обезбеди личните доходи на работниците да се утврдуваат врз основа на нивниот придонес во работата и во зависност од резултатите на трудот и работењето што ќе ги оствари основната организација. Придонесот на работникот во работата според ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати на трудот и остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста и условите во кои работи работникот.

Со оглед на тоа што во прегледот на работите и работните задачи за каменорезачите од втора и трета група се предвидени потполно исти работи и работни задачи за чие вршење се предвидени исти услови и со оглед на тоа што различното вреднување на овие работи и работни задачи не е резултат на различниот обем и сложеност на работите и работните задачи, ниту пак на различните услови за работа, Судов оцени дека делот од табеларниот преглед со кој се вреднуваат работите и работните задачи на каменорезач од втора и трета група не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и резултатите од трудот.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 64/80
6 ноември 1980 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

16.

Уставниот суд на Македонија на основа членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 декември 1980 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определување на такса за огревно и градежно дрво, донесена од Советот на Месната заедница во село Врбен, Гостивар на 10 мај 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Месната заедница во село Врбен, општина Гостивар.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 114/80 од 18 септември 1980 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со Уставот и законот.

4. Во претходните испитувања и на седницата Судов утврди дека оспорената одлука е донесена од Советот на Месната заедница во село Врбен по претходна согласност од Собирот на работните луѓе и граѓаните во оваа месна заедница.

Со оваа одлука се воведува посебна такса на подрачјето на Месната заедница во село Врбен за продажба на огревно и градежно дрво. Според членот 3 од оваа одлука обврзници за плаќање на оваа такса се граѓаните кои дрвата ги собираат за продавање, а не за лична употреба. Според членот 5, собраните средства се користат наменски за поправка и одржување на јавните патишта во подрачјето на месната заедница.

5. Според членот 86 од Уставот на СР Македонија, системот, изворите и видовите даноци, такси и други давачки се утврдуваат со закон, а според ставот 2 на овој член, општините и Републиката самостојно ја утврдуваат висината на даноците, таксите и другите давачки што според законот се нивни приходи.

Од друга страна во членот 28 од Законот за данците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/76), таксативно се наброени видовите на даноци кои се должни да ги плаќаат граѓаните за задоволување на општите општествени потреби.

Со оглед на означениите одредби од Уставот на СР Македонија и Законот за даноците на граѓаните, Судов смета дека месната заедница не е овластена да утврдува такси кои се должни да ги плаќаат граѓаните за задоволување на општите општествени потреби во месната заедница. Ова затоа што своите заеднички интереси и потреби во месната заедница работните луѓе и граѓаните, согласно членот 133 од Уставот на СР Македонија, можат да ги задоволуваат со средствата што сами непосредно ги здружуваат со самопридонес или на друг начин.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука месната заедница определила такса односно давачка за што нема уставно и законско овласту-

вање, Судов оцени дека таа одлука не е во согласност со Уставот и законот.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 114/80

11 декември 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 38/80, се поткраднала грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Во точка 2, односно во делот за висината на надоместокот на износот наместо зборот „возило“ треба да стои „седиште“.

Бр. 23-1158/1

12 јуни 1980 година

Скопје

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО
НА СР МАКЕДОНИЈА

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

6.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Републичката заедница и самоуправните интересни заедници на насоченото образование формирани за територијата на Републиката, Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, Републичката заедница и самоуправните интересни заедници на научните дејности формирани за територијата на Републиката, Републичката заедница на културата, Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита, Републичката заедница на физичката култура и Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ НА НИВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО 1980 ГОДИНА, КАКО И ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Во Општествениот договор за утврдување на средствата од придонесите од доходот и од личните доходи наменети за финансирање на заедничките потреби на ниво на Републиката во 1980 година, како и за насочување на издвоените средства на посебни сметки во 1979 година („Службен весник на СРМ“, бр. 13/80), по член 3 се додава нов член, кој гласи:

„Член 3-а

Средствата од став 1 и 2 на член 3 од овој договор можат да се зголемат за износите на средствата и тоа:

— за исплата на регрес за годишен одмор во 1981 година на вработените во организациите на здружен труд, другите организации и заедниците што се финансираат преку републичките самоуправни интересни заедници, ако за оваа намена не се обезбедени средства по друг основ во Фондот за заедничка потрошувачка и

— за валоризација на личните доходи на вработените, што обезбедува зголемување на личните доходи во 1980 година до 19% во однос на 1979 година.“

Член 2

Овој договор е потпишан на 30 декември 1980 година.

Член 3

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-193/1

30 декември 1980 година

Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

1. За Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Ристо Филиповски, с. р.
2. За Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата,
Емине Адеми, с. р.
3. За Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование,
Марија Заковска, с. р.
4. За Републичката заедница на насоченото образование,
проф. Љупчо Копровски, с. р.
5. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истражи, обоената и црната металургија,
Петар Ѓорковски, с. р.
6. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металската и графичката индустрија,
Иван Ристевски, с. р.
7. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожи и гума,
д-р Владан Златановиќ, с. р.
8. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во праждежништвото и градежната индустрија,
д-р Стево Матевски, с. р.
9. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрв-

- ната индустрија, индустријата за тутун и прехранбената индустрија, проф. **Вељан Вељановски**, с. р.
10. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, проф. **Драган Димитров**, с. р.
 11. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности, проф. **Александар Цицковски**, с. р.
 12. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита, д-р **Перко Колевски**, с. р.
 13. За Општата самоуправна интересна заедница на насоченото образование, м-р **Панче Соколов**, с. р.
 14. За Републичката заедница на научните дејности, проф. **Тодор Цунов**, с. р.
 15. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металската индустрија, неметалите, електростопанството и електроиндустријата и соодветните трговски дејности, проф. инж. **Стрезо Трајковски**, с. р.
 16. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделските и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, проф. д-р **Велко Стефановски**, с. р.
 17. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и соодветните трговски дејности, инж. **Димитрија Станоевски**, с. р.
 18. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, инж. **Марија Бакалова**, с. р.
 19. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, проф. д-р **Петар Тофовиќ**, с. р.
 20. За Општата самоуправна интересна заедница на научните дејности, **Васил Каширски**, с. р.
 21. За Републичката заедница на културата, **Јордан Леов**, с. р.
 22. За Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита, **Исмаилаки Емурлаи**, с. р.
 23. За Републичката заедница на физичката култура, **Јаков Поповски**, с. р.
 24. За Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, **Стојче Николовски**, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

7.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за одморалиштата на децата и младината („Службен весник на СРМ“, бр. 22/78) и член 26 точка 1 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, во согласност со Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, на седницата одржана на 21. XI. 1980 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОДМОРОТ И РЕКРЕАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА ВО СЕЗОНСКИТЕ ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат условите за организирање на одморот и рекреацијата на децата од предучилишна и основно-училишна возраст (5—15 год.) во сезонските одморалишта за деца.

Член 2

Сезонските одморалишта за деца се привремена работна единица на организаторот на одморот и рекреацијата на децата од предучилишна и основно — училишна возраст.

Организацијата и начинот на работа на сезонските одморалишта за деца се утврдува со самоуправен општ акт на организаторот на дејноста на одморалиштето.

Член 3

Во организирањето на одморот и рекреацијата на децата во одморалиштата за деца организаторот е должен да ги обезбеди основните услови за безбедно и удобно престојување на децата, како и потребните услови за одвивање на активен воспитно-образовен и забавно-рекреативен живот на децата.

Член 4

Под услови за организирање на одморот и рекреацијата на децата во сезонските одморалишта за деца, во смисла на овој правилник, се подразбира:

1. објекти — сезонски одморалишта за деца за сместување, исхрана, здравствена заштита и одвивање на определени воспитно-образовни и забавно-рекреативни активности на децата;

2. план за престојот, организацијата и спроведувањето на одморот и рекреацијата на децата и програма за воспитно-образовни и забавно-рекреативни активности на децата;

3. стручни работници за реализирање на планот и програмата на одморот и рекреацијата на децата во сезонските одморалишта за деца;

4. раководење со одморот и рекреацијата на децата во сезонските одморалишта за деца;

5. доходовни односи во сезонските одморалишта за деца;

6. обезбедување и заштита на објектите со опремата и корисниците на сезонските одморалишта за деца;

7. устројување на евиденција на корисниците на објектите, како и водење на административна, техничка, финансиска и друга евиденција.

I. ОБЈЕКТИ — СЕЗОНСКИ ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА

Член 5

Сезонските одморалишта за деца можат да се организираат во:

- објекти од тврда градба;
- монтажни објекти и
- шатори.

Објектите од тврда градба и монтажните објекти треба да ги исполнуваат (обезбедуваат) условите пропишани со Нормативите за простор и опрема на детските одморалишта во СР Македонија.

Сезонските одморалишта за деца организирани под шатори, покрај сместувачкиот дел треба да располагаат и со други придружни објекти: кујна, трпезарија, санитарии, терени за спорт и разонода и други објекти утврдени со Нормативите за простор и опрема на детските одморалишта во СРМ и да бидат обезбедени за несметано и безбедно користење од страна на децата.

Објектите — сезонски одморалишта за деца, покрај наведените треба да ги исполнуваат и условите што се пропишани со одредбите на Правилникот за санитарно-хигиенски услови во одморалиштата за децата и младината („Службен весник на СРМ“, бр. 15/80).

II. ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДМОРОТ И РЕКРЕАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА

Член 6

Организаторот на одморот и рекреацијата на децата, за организирање и спроведување на престојот и воспитно-образовниот и забавно-рекреативниот живот на децата во сезонските одморалишта за деца, донесува План за престојот, организацијата и спроведувањето на одморот и рекреацијата на децата и Програма за воспитно-образовната и забавно-рекреативната активност на децата.

Програмата за воспитно-образовната и забавно-рекреативната активност на децата се изготвува врз основа на Основите на Програмата и формите за воспитно-образовна работа и забавно-рекреативниот живот на децата во детските одморалишта во СРМ, специфичните услови што ги обезбедуваат објектите, видот и времето на користење на одморот и рекреацијата на децата (летување, зимување, логорување) и специфичностите на дејноста на организаторот во спроведувањето на одморот и рекреацијата на децата.

Член 7

Планот за престојот, организацијата и спроведувањето на одморот и рекреацијата на децата и Програмата за воспитно-образовната и забавно-рекреативната активност на децата во одморалиштата се донесуваат најдоцна 45 дена пред почетокот на организација и спроведување на одморот и рекреацијата на децата.

Член 8

Планот за престојот на децата, организацијата и спроведувањето на одморот и рекреацијата содржат особено:

- целите и задачите на организирањето на одморот и рекреацијата на децата во одморалиштето;
- времето за кое ќе се организира одморот и рекреацијата на децата;
- бројот и распоредот на смените;
- бројот на децата во смени и вкупниот број на деца-корисници кои ќе престојуваат во објектот (летување, зимување, логорување, организирање настава во природа и друго);
- потребниот кадар за организирање на престојот и за реализирање на програмата за воспитно-образовната и забавно-рекреативната активност на децата;
- планска калкулација на цената на чинењето на престојот;
- програма за воспитно-образовниот и рекреативно-забавниот живот на децата;
- информирање на корисниците за условите и работата на одморалиштата за деца.

Член 9

Програмата за воспитно-образовната и забавно-рекреативната активност во одморалиштата за деца особено треба да содржи:

- начинот и формите на организирање на воспитно-образовната работа и забавно-рекреативниот живот со децата;
- содржините за воспитно-образовната работа и забавно-рекреативниот живот во одморалиштата за деца;
- обемот и застапеноста на активностите на воспитните групи и секциите во одморалиштата за деца.

Член 10

Врз основа на Програмата за воспитно-образовната и забавно-рекреативната активност на децата во одморалиштата за деца, стручните кадри кои се ангажираат за спроведување на одморот и рекреацијата на децата, изготвуваат посебни програми за:

- работа на групите;
- работа за интересните дејности — секциите;
- работа на пионерската организација;
- училиште за пливаче — скијање;
- здравствената заштита и
- соработка на одморалиштата со околината при изнаоѓање на најразлични форми на контакти, како што се: отворен ден на одморалиштето, посети, натпревари, излети и друго.

III. СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПЛАНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ОДМОРОТ И РЕКРЕАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА ВО СЕЗОНСКИТЕ ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА

Член 11

За реализирање на програмските задачи во одморалиштата за деца, организаторот обезбедува стручен кадар и тоа:

- раководител на одморалиштето;
- педагошки раководител;
- воспитувачи;
- инструктори;
- пионерски раководители;
- здравствени работници и
- потребен технички персонал.

Член 12

Заради организирање, спроведување и водење на целокупната работа на одморалиштето, организаторот на одморот и рекреацијата на децата за секој објект обезбедува привремено или постојано вработен раководител.

Ако организаторот ја утврди потребата од постојано вработен раководител, истиот се задолжува и со други работи и работни задачи во тековната година во Работната заедница на организаторот на сезонското одморалиште за деца.

Член 13

Во сезонските одморалишта за деца, покрај раководителот, во сезоната на користење на објектот се поставува и педагошки раководител.

Член 14

Воспитната работа со децата во сезонските одморалишта ја спроведуваат воспитувачи.

На група од 25 деца се обезбедува по еден воспитувач.

Член 15

Обучувањето на децата во пливање, скијање и други спортски активности го вршат инструктори.

На две групи (50 деца) се поставува еден инструктор.

Член 16

Потребните стручни кадри за спроведување на Програмата за воспитно-образовната работа и забавно-рекреативниот живот на децата во сезонските одморалишта за деца, предвидени со член 13, 14 и 15, ги обезбедуваат организаторите на одморот и рекреацијата на децата, во соработка со заедниците за предучилишното и основното образование во општините и вишките и високи школи кои обезбедуваат педагошки кадар за организација на слободното време на децата.

Член 17

Пионерски раководители во одморалиштата можат да бидат младинци кои се посебно подготвувани за работа со пионерите во одморалиштата за деца.

Во одморалиштата со капацитет до 200 деца се ангажира еден пионерски раководител, а во одморалиштата со капацитет над 200 деца, два пионерски раководители.

Член 18

Здравствената заштита во сезонските одморалишта за деца ја обезбедува организаторот во соработка со СИЗ за здравство и здравствено осигурување во општината во рамките на Програмата за здравствената заштита на населението.

Здравствената заштита на децата во сезонските одморалишта се обезбедува преку постојано присуство на лекар и медицинска сестра во објектот за време на организирањето на одморот и рекреацијата на децата.

Сезонските одморалишта за деца со капацитет над 500 деца здравствената заштита ја обезбедуваат со присуство на лекар и две медицински сестри.

Член 19

Во спроведувањето на одморот и рекреацијата во сезонските одморалишта за деца, покрај стручниот кадар, се ангажира готварски, административно-технички и друг кадар како помошен персонал, чиј број и профил е зависен од капацитетот на објектот и е утврден со систематизацијата на работите и работните задачи на организаторот на одморот и рекреацијата.

IV. РАКОВОДЕЊЕ СО ОДМОРОТ И РЕКРЕАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА ВО СЕЗОНСКИТЕ ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА

Член 20

Раководењето со сезонските одморалишта и со реализацијата на Планот на одморот и рекреацијата на децата во нив го врши организаторот.

Раководењето со одморот и рекреацијата во заедничките сезонски одморалишта за деца е колективно и се регулира со самоуправен општ акт на самоуправни органи на организаторите на одморот и рекреацијата.

Со самоуправниот општ акт за формирање на сезонските одморалишта за деца, како привремени работни единици, организаторите го утврдуваат и начинот на раководење со сезонските одморалишта за деца.

Член 21

Програмата за воспитно-образовната работа и забавно-рекреативниот живот во сезонските одморалишта за деца се спроведува под непосредно водство на педагошкиот раководител на одморалиштето во соработка со стручното советодавно тело.

Член 22

Стручното советодавно тело кое се грижи за реализација на Програмата за воспитно-образовниот и забавно-рекреативниот живот на децата го сочинуваат:

- раководителот на одморалиштето;
- педагошкиот раководител;
- одговорните воспитувачи — инструктори;
- пионерскиот раководител и
- лекарот.

V. ДОХОДОВНИ ОДНОСИ ВО СЕЗОНСКИТЕ ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА

Член 23

Работниците во сезонските одморалишта за деца стекнуваат доход врз основа на вреднувањето на трудот и резултатите на трудот преку самоуправно договорениот надомест за извршување на програмите, односно на одделните услуги (во натамошниот текст: цената на услугите).

Цената на услугите особено ги опфаќа:

- материјалните трошоци;
- амортизацијата на основните средства, по стапки пропишани со Закон;
- средства за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во сезонските одморалишта за деца во согласност со Самоуправната спогодба за основите и мерилата за изедначување на условите за работа и правата на работниците во сезонските одморалишта со работниците во организациите на здружен труд од материјалното производство и општествените дејности и другите организации и заедници чии потреби и интереси ги задоволуваат.

Член 24

Финансиското работење на одморалиштата за деца се врши преку отворен акредитив од страна на организаторот.

Документацијата на акредитивот служи за утврдување на конечните финансиски резултати од работењето на сезонските одморалишта за деца.

Член 25

Со евентуалните вишоци во работењето на сезонското одморалиште за деца по завршување на работата располага организаторот.

Во случај на загуба, истата ја покрива организаторот.

VI. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОБЈЕКТИТЕ СО ОПРЕМАТА И КОРИСНИЦИТЕ НА СЕЗОНСКИТЕ ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА

Член 26

За безбедно спроведување на одморот и рекреацијата во сезонските одморалишта за деца, организаторот е должен да обезбеди заштита на објектите со опремата и на корисниците.

Член 27

Објектите во кои се организира одмор и рекреација на децата, организаторот ги обезбедува физички со луѓе и со материјални средства кои гарантираат целосна безбедност и заштита.

Член 28

Во објектите во кои престојуваат децата не е дозволен пристап на надворешни лица без одобрение од организаторот на одморот и рекреацијата, односно одговорното лице на одморалиштето за деца.

Член 29

Организаторите на одморот и рекреацијата преземаат посебни мерки за спречување и отстранување опасности од пожар.

Заштитата од пожар опфаќа мерки и дејности од организациона и техничка природа, заради спречување и ширење, отстранување и гаснење на пожари, како и спасување на децата и имотот во одморалиштата за деца.

Член 30

За безбедно користење на помошните објекти, доколку природите до нив се поврзани со јавни комуникации, организаторот е должен да изврши обезбедување на децата при преминот, односно користење на сообраќајниците.

Член 31

Во зависност од местоположбата на одморалиштето, времето на спроведувањето и видот на одморот и рекреацијата (летување, зимување, настава во природа, логорување и др.), покрај главниот објект се користат и расположливите помошни објекти и тоа:

- плажа на одморалиштето (езеро или море);
- скијачки терени (планинските одморалишта);
- спортски терени и друго.

Член 32

Плажата на сезонските одморалишта за деца треба да биде обележена со видни знаци, кои ја покажуваат дозволената граница до која децата можат безбедно да ја користат водата.

Децата не може да ја користат плажата неорганизирано и без контрола од воспитувачите и инструкторите за пливање.

Организаторот е должен да обезбеди технички средства за интервенирање и спасување на децата во случај на опасност.

Член 33

Доколку со децата се организира екскурзија — патување по вода, тоа може да го изведе само организацијата која е овластена и технички опремена за безбедно патување на децата по вода.

Член 34

Скијањето при зимување на децата во планинските одморалишта се организира на терени кои одговараат на возраста на децата и обезбедуваат услови за безбедно одвивање на предвидената програма.

Член 35

Доколку терените за скијање се оддалечени од објектот на одморалиштето, организаторот е должен да обезбеди превоз на децата до истите.

Член 36

Скијањето на децата се врши само со користење на технички исправни помагала — реквизици (скии, санки) и обезбеденост на децата со скијачка облека, кои овозможуваат потребна заштита на децата при скијањето.

Член 37

Скијањето на децата се врши под надзор и контрола на воспитувачите и инструкторите за скијање.

Член 38

Заради брза, ефикасна и итна интервенција, при повреди на децата, организаторот е должен да обезбеди возило и други технички и санитарни средства за укажување прва помош.

Член 39

Спортските терени, во и околу објектите, треба да се утврдени според Нормативите за простор

и опрема на одморалиштата за деца во СРМ и да обезбедуваат безбедно користење од страна на децата.

Член 40

Екскурзиите и прошетките во околината на сезонските одморалишта за деца се изведуваат на терени кои не претставуваат опасност по безбедноста на децата.

VII. УСТРОЈУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ВО СЕЗОНСКИТЕ ОДМОРАЛИШТА ЗА ДЕЦА

Член 41

Заради остварување на целосен увид на работењето во сезонските одморалишта за деца, организаторот е должен да обезбеди водење на евиденција, особено за:

- корисници на одморалиштето;
- вработен кадар во одморалиштето;
- внатрешна евиденција;
- финансиска, материјална, книговодствена и друга евиденција.

Член 42

Водење на евиденција на корисниците на одморалиштето се врши преку:

- матична книга за евиденција на сите деца кои користат одмор и рекреација во одморалиштето за деца;
- евидентна книга за посетите на родителите и другите посетители на одморалиштето.

Член 43

Со оглед на променливоста на одделни кадри во сезоната во одморалиштата за деца, организаторот води евиденција на кадрите кои биле ангажирани во одделни смени за спроведување на одморот и рекреацијата.

Член 44

Покрај општата евиденција, во сезонските одморалишта за деца се устројува и определена педагошка документација и тоа:

- дневник на воспитната група — кој го води воспитувачот на групата;
- дневник на секцијата;
- дневник на инструкторот;
- дневник на пионерскиот раководител;
- летописна книга на одморалиштето;
- фото — албум на одморалиштето;
- книга за дневна заповед и дежурства;
- книга за евидентирање на здравствената состојба на децата во одморалиштето;
- извештај за работата на одморалиштето за деца;
- книга на впечатоци и забелешки на родителите и другите посетители на сезонското одморалиште за деца;
- звучни записи на магнетофонски ленти и др.

Член 45

Финансиската, материјалната и книговодствената евиденција во одморалиштата за деца се врши согласно прописите за финансиско работење.

Член 46

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 787/8
21 ноември 1980 година
Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

8.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 став 1 точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 15 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1981 година се утврдуваат следниве стапки:

— 0,22% од доходот на основните организации на здружен труд од рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од споменативе дејности доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-111/1

16 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

проф. инж. Стрезо Трајковски, с. р.

9.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 став 1 точка 8 од Статутот на СИЗ на научните дејности во земјоделството и водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1981 година се утврдуваат следниве стапки:

— 0,22% од доходот на основните организации на здружен труд од земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од споменативе дејности доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 10-114/1

17 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

проф. д-р Велко Стефановски, с. р.

10.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 став 1 точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата за градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1981 година се утврдуваат следниве стапки:

— 0,22% од доходот на основните организации на здружен труд од градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од споменативе дејности доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-58/1

25 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

дипл. инж. Димитрија Станојевски, с. р.

11.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 став 1 точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 18 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1981 година се утврдуваат следниве стапки:

— 0,22% од доходот на основните организации на здружениот труд од хемиската и текстилната

индустрија, индустријата за кожи и гума, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од споменатите дејности доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-66/1

19 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

проф. инж. Марија Бакаловска, с. р.

12.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25 став 1 точка 8 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 19 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности во 1981 година се утврдуваат следните стапки:

— 0,22% од доходот на основните организации на здружен труд од фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците од споменатите дејности доколку за нив не се плаќа придонес од доходот на ООЗТ.

Член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-122/1

19 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

проф. д-р Петар Тофовиќ, с. р.

13.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на научните дејности и член 25, став 1, точка 8 од Статутот на Општата самоуправна интересна заедница на научните дејности, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 23 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА

I

За обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година се утврдуваат следниве стапки:

— 0,22% од доходот на основните организации на здружен труд од филмската и графичката индустрија, туризмот и угостителството и соодветните трговски дејности;

— 0,45% од личниот доход од работен однос на работниците во образованието, културата, општествено-политичките организации, државните органи, банките, самоуправните интересни заедници и групите општествени дејности и ЈНА;

— 0,45% од личниот доход од вршење земјоделска дејност според основицата на која се плаќа данок по Законот за даноците на граѓаните;

— 0,45% од личниот доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност според основицата на која се плаќа данок по Законот за даноците на граѓаните.

II

Одлуката влегува во сила осмиот ден од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14-310/1

23 декември 1980 година

Скопје

Претседател,

Васил Каширски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР

14.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 7 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на работниците — корисници на здравствени услуги и Соборот на давателите на здравствени услуги, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците што ги плаќаат обврзниците на придонесот утврдени со член 24 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Законот) заради обезбедување средства на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар.

Член 2

1. Стапката на придонесот за здравствено осигурување за обврзниците на придонесот од член 24 точка 1, 2 и 3 од Законот се утврдува на 7,50% и тоа:

— 2,80% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 4,70% за здравствена заштита што ја утврдува самостојно Заедницата.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходната точка е основицата утврдена со член 25 став 1 алинеја 1 и 2 од Законот.

2. Стапката на придонес за здравственото осигурување за обврзниците на придонесот од член 24 точка 5 и 7 од Законот се утврдува на 13,75% и тоа:

— 8,80% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 4,95% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од оваа точка е основицата утврдена со член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од Законот.

3. Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува:

а) 0,40% од доходот на основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи распоредени во областа од 01 до 010 од Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ, бр. 36/76).

Основница за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход;

б) 0,50% од личниот доход за обврзниците на придонесот распоредени во областите од 011 до 014 од Одлуката за единствената класификација на дејностите.

Основница за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-960/8

29 декември 1980 година

Гостивар

Претседател,

Милутин Алексовски, с. р.

15.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 7 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на работниците — корисници на здравствени услуги и Соборот на даватели на здравствени услуги, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1981 година се плаќа и тоа:

1. за лица кои по завршувањето на школувањето се наоѓаат на задолжителна практична работа или доброволна практика (волонтери), а не примаат личен доход — износ од 120,00 динари;

2. за учениците во стопанството и во стручните училишта со практична работа, за учениците на стручните школи и гимназиите за време на производна работа, како и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии за време на задолжителна практика во организациите — износ од 66,00 динари;

3. за учениците во стручните училишта и гимназиите и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академи кога вршат практична работа во врска со наставата — износ од 43,00 динари;

4. за лицата кои учествуваат на младински работни акции — износ од 43,00 динари;

5. за лицата што учествуваат во организирани јавни работи, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — износ од 43,00 динари;

6. за лицата на работа кои учествуваат во организирани јавни младински акции — износ од 43,00 динари;

7. за лица што ќе претрпат повреда како учесници во определени јавни акции или во вршење на определени јавни функции или должности — износ од 43,00 динари;

8. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — износ од 43,00 динари;

9. за југословенските државјани кои согласно постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика — износ од 120,00 динари;

10. за лица кои се наоѓаат на стручно усовршување или преквалификација што ги организира СИЗ за вработување — износ од 66,00 динари;

11. за лицата странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија кои поради тоа по прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија — износ од 100,00 динари;

12. за лицата кои организацијата пред воспоставување на работен однос ги упати како стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување или усовршување — износ од 120,00 динари;

13. за лицата кои се на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита — износ од 43,00 динари;

14. за брачните другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението — износ од 100,00 динари;

15. за иселениците — повратници додека редовно се пријавуваат во СИЗ на вработување — износ од 120,00 динари;

16. за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на Народното собрание, или од страна на Извршниот совет — износ од 120,00 динари;

17. за носителите на Илинденска споменица кои не уживаат илинденска пензија — износ од 100,00 динари;

18. за членовите на семејството на југословенските државјани кои се вработиле во странски земји со кои Југославија нема склучено спогодба за здравствено осигурување, а се осигурени кај странскиот носител на осигурување — износ од 190,00 динари.

Член 2

Придонесите на лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно назазад.

Доколку придонесот се утврдува покус од еден месец, за секој календарски ден од соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-960/9

29 декември 1980 година

Гостивар

Претседател,

Милутин Алексовски, с. р.

16.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 3 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на работниците — корисници на здравствени услуги и Соборот на давателите на здравствени услуги, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за кои со закон не е утврдена основницата за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основна претставува личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. за неквалификувани работници, износ од | 3200,00 динари, |
| 2. за полуквалификувани работници, износ од | 3700,00 динари, |
| 3. за квалификувани работници, износ од | 4400,00 динари, |
| 4. за висококвалификувани работници, износ од | 5400,00 динари, |
| 5. за домашни помошнички, износ од | 3200,00 динари. |

Најниските основици од претходниот став, доколку бидат помали од гарантираниот личен доход за 1981 година, ќе се усогласат со истиот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-960/10

29 декември 1980 година

Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

17.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 192 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услуги и Соборот на давателите на услуги, на седницата одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА И ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за висината на стапките и пашалните износи на придонесите за здравствено осигурување на земјодел-

ците за 1980 година и во 1981 година, број 08-880/11 од 27. XII. 1979 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 1/80.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-960/11

29 декември 1980 година

Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

18.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 192 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услуги — работници, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат како издржувани лица членовите на семејствата и другите лица што се осигурени според одредбите на Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и условите под кои ќе се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство:

1. ако издржуваните членови живеат во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување;
2. ако издржуваното лице има сопствени приходи, освен приходите од земјоделие, кои заедно не го надминуваат износот од 800 динари месечно;
3. ако издржуваното лице има приход од земјоделие (катастарски приход) којшто не го надминува износот од 1.000 динари годишно по член на семејството;
4. ако издржуваното лице на семејството, покрај приходите од земјоделие, има и други приходи, а збирот на тие приходи не го надминува збирот на износите од точките 2 и 3 од овој член.

Член 3

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за издржувано лице ако на име издршка осигуреникот му дава најмалку 800 динари месечно.

Член 4

Како приходи, во смисла на членот 2 од оваа одлука, не се сметаат приходите по основ на инвалиднина, за телесно оштетување и додатоци за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кои според посебни

прописи со кои се установува одделното примање изречно е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 5

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 02-768 од 27. XII. 1977 година, донесена од Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Гостивар.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-960/12

29 декември 1980 година

Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

19.

Врз основа на член 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 193 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО

I

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица ќе се исплатува во висина:

- 50,00 динари во рамките на општината, ако патувањето е над 10 километри;
- 150,00 динари во рамките на Републиката;
- 70,00 динари паушално без часови во Скопје;
- 200,00 динари надвор од Републиката и
- 250,00 динари, ако се упатува во другите републички и покраински центри.

За деца од 4—15 годишна возраст надоместокот ќе се исплатува во висина од 50% од износите определени во став 1 на оваа точка.

II

Осигуреното лице остварува право на дневница кога патувањето и престојот во друго место трае вкупно повеќе од 12 часа, половина дневница од 8—12 часа, а за времето помалку од 8 часа не следува дневница.

III

Ако осигуреното лице не користи ноќевање за време на патувањето, износот на надоместокот од точка 1 на оваа одлука се намалува за 30%.

IV

Надоместокот за превоз заради остварување на здравствена заштита следува за патнички воз II-ра класа, автобус и брод туристичка класа, а исплатата се врши врз основа на цената на превозот на најкусата релација.

V

Повисока класа на воз или друг вид на превозно средство може да се употреби само на предлог на лекар — поединец и мислење на лекарска комисија, и тоа поради итноста и специфичноста на случајот.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-960/13

29 декември 1980 година

Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

20.

Врз основа на член 51 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 193 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

I

Износот на помошта за спрема на новородено дете, кој ќе се исплатува на осигурениците од средствата на работниците, изнесува 500,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-960/14

29 декември 1980 година

Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

21.

Врз основа на член 52 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 193 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица во случај на смрт изнесува:

- | | |
|--|------------------|
| — за лица до 1 година возраст, износ од | 1.000,00 динари, |
| — за лица од 1 до 7 годишна возраст, износ од | 1.500,00 динари, |
| — за лица од 7 до 14 годишна возраст, износ од | 2.200,00 динари, |
| — за лица над 14 годишна возраст, износ од | 2.500,00 динари. |

Член 2

Во случај на смрт на осигурено лице надвор од подрачјето на заедницата ќе се надоместат трошоците за превоз на умреникот во висина од 50% од

направените трошоци. Трошоците ќе се признаваат врз основа на приложени сметки по тарифа на железница.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-960/15

29 декември 1980 година

Гостивар

Претседател,

Милутин Алексовски, с. р.

22.

Врз основа на член 36 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 190 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на заедничка седница на сите три собори, одржана на 29 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА НАБАВКА НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ ПРЕПИШУВААТ И ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот на учеството на осигурените лица во трошоците за набавка на лекови што се препишуваат и издаваат на рецепт во аптека или друга здравствена организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар.

Член 2

Осигурените лица учествуваат во трошоците за набавка на лекови што се препишуваат и издаваат на рецепт во износ од 10,00 динари по еден лек, освен за лековите за чија примена е потребна непосредна интервенција од стручен здравствен работник.

Лековите чија вредност изнесува до 10,00 динари осигурените лица ги плаќаат по фактичката вредност.

Член 3

Учество во трошоците од претходната одредба на оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои лековите им се препишани и ги користат по основ на задолжителни видови на здравствена заштита, во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести (член 30 и 32 од Законот).

Член 4

Осигурените лица го плаќаат утврдениот износ на учеството од член 2 на оваа одлука на здравствената организација која го издава лекот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-960/17

29 декември 1980 година

Гостивар

Претседател,

Милутин Алексовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КРАТОВО

23.

Врз основа на член 60 точка 4 и член 67 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Кратово, на седницата одржана на 25 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1981 ГОДИНА

I

Стапката на придонеси за финансирање на општествената заштита на децата за 1981 година се утврдува и тоа:

— придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 1%;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,80%.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 08-257

25 декември 1980 година

Кратово

Претседател,

Никола Зарев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

24.

Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и член 212 став 2 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите од здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на ден 25 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1980 година се определува во висина од 7,50% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита, 2,50% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и друштвено права од здравственото осигурување, 5,00%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во висина од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основницата.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во висина од 20% од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени по член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство, на самиот налог — уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основницата и периодот за кој се пресметува и уплаќа придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесот не го пополни налогот — уплатницата согласно одредбите од претходниот став, службата, односно поштата нема да го прими налогот — уплатницата, во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и уплаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5335

25 декември 1980 година

Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на даватели на услуги Претседател, д-р Светозар Кузмановски, с. р.	Собор на работници корис. на услуги Претседател, Симеон Гешоски, с. р.
---	---

25.

Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и член 212 став 3 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење од собранијата на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услуги и Соборот на делегатите на даватели на услуги, на 25 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1981 година на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Земјоделците осигуреници го плаќаат придонесот за здравствено осигурување и тоа:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 4,30% од катастарскиот доход и 85,00 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигуреници што имаат сопствена земја;

— 423,00 динари паушал по домаќинство и по 85,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците што немаат сопствена земја.

б) за правата на здравствената заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 1,00% од катастарскиот доход и по 21,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои имаат сопствена земја;

— 106,00 динари паушал по домаќинство и по 21,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои немаат сопствена земја.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5334

25 декември 1980 година

Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на даватели на услуги Претседател, д-р Светозар Кузмановски, с. р.	Собор на корис. на услуги — земјоделци Претседател, Д. Матракоски, с. р.
---	---

26.

Врз основа на член 25 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 211 став 1 точка 21-г, член 212 став 2 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 25 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и друго) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 144,00 динари од кои: 45,00 динари за задолжителна здравствена заштита, 90,00 динари за останатите права од здравствената заштита и 9,00 динари за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството односно учениците на училиштата во средно образование за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 84,00 динари од кои: 26,50 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 52,50 динари за останатите права од здравственото осигурување и 5,00 динари за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 72,00 динари од кои: 22,50 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 49,50 динари за останатите права од здравствената заштита;

4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 144,00 динари од кои: 45,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита, 99,00 динари за останатите видови на здравствена заштита;

5. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 72,00 динари од кои: 22,50 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 49,50 динари за останатите видови на здравствена заштита;

6. за лицата — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведувањето на територијалната одбрана, во износ од 72,00 динари од кои: 22,50 динари за задолжителните видови на здравствената заштита и 49,50 динари за останатите права;

7. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или Извршниот совет, во износ од 144,00 динари од кои: 45,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 99,00 динари за останатите права;

8. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на привремена работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во износ од 144,00 динари на член од кои: 45,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 99,00 динари за останатите права;

9. пензионери од странски носители на осигурување додека претстојуваат на подрачјето на Заедницата, ако со меѓународен договор не е определено поинаку, во износ од 140,00 динари по член од кои: 43,75 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 96,25 динари за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултети и академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 30,00 динари;

2. за лицата кои учествуваат во организирани јавни акции во износ од 30,00 динари;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции, во износ од 30,00 динари;

4. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничка обука, во износ од 30,00 динари;

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана и цивилната заштита, во износ од 30,00 динари;

6. за припадниците на доброволните организации за противпожарна заштита, во износ од 30,00 динари;

7. за лицата што се наоѓаат на стручно осposување или преквалификација што ги упатиле заедниците за вработување, во износ од 44,40 динари;

8. за лицата кои се вработени со помалку од половина од полното работно време, во износ од 44,40 динари;

9. за лицата кои вршат повремени или привремени работи по основ на договор, во износ од 44,40 динари.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, освен за тие од член 1 точка 8 се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќа во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници, бр. 8219 од 27. XII. 1979 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5341

25 декември 1980 година

Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на даватели на услуги	Собор на корис. на услуги — работници
Претседател,	Претседател,
д-р Светозар Кузмановски, с. р.	Симеон Гешоски, с. р.

27.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 211 став 1 точка 21-д и член 212 став 2 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а по прибавеното мислење на Собранието на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите — работници корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 25. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување плаќање на придонес за здравственото осигурување за лица вработени кај при-

ватни работодавци на подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, претставува договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот, кој не може да биде помал од:

- 2.580,00 динари, за неквалификувани работници;
 - 2.940,00 динари, за полуквалификувани работници;
 - 3.240,00 динари, за квалификувани работници;
 - 4.020,00 динари, за висококвалификувани работници;
 - 2.580,00 динари, за лица на практика (волонтери);
 - 2.580,00 динари, за домашни помошнички.
- Основиците се утврдени во нето износ.

Член 3

За учениците во стопанството односно училиштата за средно образование односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација или кај приватен работодавец, основница е наградата што ја прима но не помалку од:

- 540,00 динари, за ученици од I година;
- 720,00 динари, за ученици од II година;
- 960,00 динари, за ученици од III година.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, бр. 8220 од 27. XII. 1979 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5342

25 декември 1980 година

Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на даватели на услуги	Собор на корис. на услуги — работници
Претседател,	Претседател,
д-р Светозар Кузмановски, с. р.	Симеон Гешоски, с. р.

28.

Врз основа на член 28 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 211 став 1 точка 3 и 21-в и член 212 став 1 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а по дадено мислење на собранијата на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничка седница на трите собори на делегатите, одржана на 25. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Член 1

Со цел за постепено изедначување на правата од здравствената заштита на земјоделските осигуреници со осигурениците-работници, со оваа одлука се укинува учеството (партиципацијата) на осигурените лица-земјоделци при користењето на: — сите видови на амбулантско-поликлиничките услуги (општи и специјалистички), освен здравствените услуги и лекарства издадени на рецепт.

Член 2

Се овластува Извршниот одбор на Собранието на Заедницата, по потреба да дава толкувања на одредбите на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5336

25 декември 1980 година

Прилеп

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РЕСЕН

29.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Ресен, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Ресен, на седницата одржана на 25. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ќе ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување на средства за финансирање на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Ресен.

Член 2

Стапките на придонесот се утврдуваат:

- од доходот на организациите на здружен труд, по стапка од 0,38%;
- од личниот доход од работен однос од нестопанските дејности, по стапка од 1%;
- од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,03%;
- од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,15%;
- од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,15%.

Член 3

Организациите на здружен труд: Угостителско-туристичката работна организација „Преспатрист“ — Ресен и ООЗТ Туристичка населба „Отешево“ — Ресен ќе плаќаат 50% од утврдена

та стапка на придонесот од доход утврден во член 2 став 1 алинеја 1 од оваа одлука.

Организацијата на здружен труд ДИК „Црн бор“ ООЗТ финална преработка на дрво — Ресен како и организациите на здружен труд во општината кои ќе градат индустриски и други капацитети во ридско-планинските и пограничните подрачја во општината Ресен и дисперзираните погони во општината Ресен од развиените подрачја во земјата се ослободуваат 100% од плаќање на придонесот од доходот утврден во член 2 став 1 алинеја 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1981 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-103/1

25 декември 1980 година

Ресен

Претседател,

Миле Коневски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

30.

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата, а во врска со член 22 став 1 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Ресен, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонеси од личен доход од работен однос, од земјоделска дејност, од самостојна дејност, со што се обезбедуваат средства за финансирање на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата од Ресен.

Член 2

Стапките на придонеси се утврдуваат на:

— придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,50% (брuto личен доход) од стопанство и нестопанство;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,03%;

— придонес од личен доход од самостојна дејност, по стапка од 0,55% од стопанство и нестопанство.

Член 3

Работните луѓе вработени во организациите на здружен труд ЗК „Преспанско јаболко“ ООЗТ „Сточар“ Работна единица „Килимара“, ќе плаќаат 50% од утврдената стапка на придонес на личен доход од работен однос, утврден во членот 2 став 1 точка 1.

ООЗТ од општината Ресен, кои ќе градат индустриски и други капацитети во пограничните и ридско-планинските подрачја во општината, како и дисперзираните погони во општината Ресен од развиените подрачја од земјата се ослободуваат 100% од плаќање на придонеси утврдени во членот 2 став 1 точка 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-238/1

26 декември 1980 година

Ресен

Претседател,

Мирослава Стојчевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

31.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 9/78 и 43/78) и член 206 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“, број 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите-корисници на услугите-земјоделци и Соборот на делегатите-даватели на услугите, одржана на ден 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово за 1981 година.

Член 2

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост, а кои се здравствено осигурени, во 1981 година ќе ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување:

1. по стапка од 9% од личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход);

2. паушал годишно по член на домаќинство од 60,00 динари и

3. паушал годишно по домаќинство од 150,00 динари.

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност, а немаат сопствена земја, ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување и тоа:

1. по член на домаќинство-паушал од 60,00 динари.

2. по домаќинство-паушал од 400,00 динари.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесите за здравственото осигурување на земјоделците ќе се распоредат:

— 60% од задолжителни видови на здравствена заштита и

— 40% за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права и обврски од здравственото осигурување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 0805-1532/12

29 декември 1980 година

Тетово

Претседател,

Ристо Савески, с. р.

32.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“, бр. 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА****Член 1**

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1981 година се определува во висина од 7,50% од бруто личниот доход на работниците, во која се содржани:

- стапка на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита — од 2,70% и
- стапка на придонесот за правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата — од 4,80%.

Член 2

Работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионални дејности, должни се да плаќаат придонес за здравствено осигурување по стапка од 8%.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е основницата утврдена со Одлуката за определување основици за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на самостојните занаетчи и угостители („Службен весник на СРМ“, бр. 5/75).

Член 3

За обврзниците на придонесот за здравствено осигурување од член 24 точка 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, за кои според член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од истиот закон основницата е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравствено осигурување се утврдува во висина од 11,10% од нето основницата.

Член 4

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници) се определува по стапка во висина од 20% од утврдената основница што ја претставува;

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што и претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основница се зема исплатениот просечен нето личен доход во категоризацијата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголеменитот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено според претходната година.

Член 5

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува:

1. 0,45% од доходот на основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи распоредени во областите од 01-11 од Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76 и 62/77).

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход на организацијата;

2. 0,60% од личниот доход за обврзниците на придонесот распоредени во областите од 12, 13 и 14 од Одлуката за единствената класификација на дејностите.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставува бруто личниот доход.

Член 6

Придонес за повреда на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,70% од нето основница ќе пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонесот распоредени во областите 12, 13 и 14 од Одлуката за утврдување на стопанските и вон стопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 0805-1532/9

29 декември 1980 година

Тетово

Претседател,
Ристо Савески, с. р.

33.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“, бр. 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА 1981 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на работниците вработени кај граѓани и граѓанско-правни лица за 1981 година, за кои со закон не е утврдена основница за придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување и за утврдување на права од ова осигурување на работниците вработени кај граѓани и граѓанско-правни лица претставува договорениот чист личен доход кој не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници и домашни помошнички, во висина на гарантираниот личен доход во општината во која ја врши својата дејност, утврден со посебни прописи;
 — за полуквалификувани работници 3.200 дин.,
 — за квалификувани работници 3.700 „
 — за висококвалификувани работници 4.500 „

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 0805-1532/10
 29 декември 1980 година
 Тетово

Претседател,
Ристо Савески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — ТЕТОВО

34.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Статутот на Општинската заедница на образованието — Тетово, Собранието на Општинската заедница на образованието, на XIV-та редовна седница одржана на 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД БРУТО ЛИЧНИ ДОХОДИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

I

Стапката на придонесот од бруто личниот доход од работен однос за основно образование од 4,60% се зголемува на 5% од бруто личниот доход од стопански и нестопански дејности.

II

Зголемувањето на стапката од придонесот од бруто личниот доход од работен однос за основно образование од 4,40% ќе се применува од 1. I. 1981 година и истата ќе изнесува 5%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 0902-1143
 29 декември 1980 година
 Тетово

Претседател,
Идриз Шакири, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО

35.

Врз основа на член 67 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78), како и член 57 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 24. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО ЗА 1981 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот од личен доход на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, за 1981 година.

II

Висината на придонесот изнесува:

— придонес од личен доход од работен однос, 0,50%,
 — придонес од личен доход од земјоделска дејност, 0,30%,
 — придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, 0,50%,
 — придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, 0,50%.

III

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0801-2172 од 24. XII. 1979 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 0801-1171
 24 декември 1980 година
 Тетово

Претседател,
Керим Јонузи, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

36.

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Статутот на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Тетово („Службен гласник на општина Тетово“ бр. 6/79) и член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за СИЗ на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 26/80), а во врска со Одлуката за утврдување станбената политика на корисниците на пензија на општината Тетово бр. 0805-180 од 26. XII. 1980 година, Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Тетово, на седницата одржана на 26. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИИ И ДРУГИТЕ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот за станбена изградба на корисниците на пензии и другите права од инвалидското осигурување што СИЗ на ПИОМ ги издвојува за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и другите права на инвалидското осигурување.

Член 2

Висината на стапката на придонесот од член 1 на оваа одлука изнесува 6% од износот на исплатените пензии и инвалидски надоместоци на корисниците на пензии и другите права од инвалидското осигурување од подрачјето на општина Тетово.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0805-180/11
 26 декември 1980 година
 Тетово

Претседател,
Гоце Кочоски, с. р.

37.

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Статутот на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Тетово („Службен гласник на општина Тетово“, бр. 6/79), а во врска со член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за СИЗ на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 26/80), Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Тетово, на седницата одржана на 26. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување ја утврдува станбената политика на корисниците на пензија од подрачјето на општина Тетово на средствата што ги издвојува СИЗ на ПИО на Македонија, кои средства се издвојуваат од износот на исплатените пензии и инвалидските надоместоци.

Член 2

Се овластува Одборот за станбени прашања на корисниците на пензија на Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување да изработи среднорочна Програма (1981—1985) и годишна Програма за користењето на средствата наменети за станбена изградба на корисниците на пензија.

Член 3

Од 1. I. 1981 година средствата издвоени за оваа намена ќе се усмеруваат на жири сметката на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Тетово.

Член 4

Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување да формира посебна комисија која ќе ги расчисти имотно-правните односи со СИЗ на станувањето.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр.0805-180/10

26 декември 1980 година

Тетово

Претседател,
Гоце Кочоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП

38.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата одржана на 29. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ВО 1981 ГОДИНА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

I

Стапката на придонесот од доходот на организациите на здружен труд и установите што остваруваат доход и стапките на придонесот од личен доход на граѓаните се утврдуваат:

1. 0,15%, од доходот на работните организации на здружен труд;
2. 0,90%, од бруто личниот доход од работниот однос во нестопанството;
3. 0,40%, од личен доход од самостојно вршење на земјоделска дејност;
4. 2%, од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска дејност;
5. 2%, од личен доход од самостојно вршење на други стопански дејности;
6. 2%, од личен доход од самостојно вршење на нестопанските дејности.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 38/4

29 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Ванѓа Срцева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП

39.

Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и член 58 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Штип, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, на седницата одржана на 26. XII. 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1981 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за општествена заштита на децата во 1981 година се определува во висина и тоа:

- 0,50% од бруто личен доход на работните луѓе во нестопанството и
- 0,46% од бруто личен доход на работните луѓе во стопанството.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 10-2169/3

26 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Олга Јовановиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

40.

Врз основа на член 31 став 1 точка 13 од Статутот на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничката седница на сите собори одржана на 26 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БОЛНИЧКИОТ ДЕН ЗА 1981 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува висината на болничкиот ден при Медицинскиот центар — Штип за 1981 година што изнесува 330 динари.

II

На осигурениците кои ќе остваруваат здравствена заштита за болничко лекување надвор од Медицинскиот центар — Штип, без упат, по свој избор, во 1981 година Заедницата ќе им признае болнички ден во висина утврдена во точка 1 на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-18/8

26 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Делчо Донев, с. р.

41.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправа на интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството-даватели на услугите, одржана на 26 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на паричниот надоместок за чување и негување на душевните болни осигуреници во домашни услови

Член 2

На осигурените лица — душевно оболени сместени на лекување во душевни болници или на осигурениците кои ќе имаат потреба од такво лекување при сместување во домашни услови за чување и нега им се определува паричен надоместок во месечен износ од 1.720 динари.

Паричниот надоместок од претходниот став се исплатува на лицето кое осигуреното лице го чува и негува.

Член 3

Правото од член 2 на оваа одлука се остварува врз основа на писмено барање на странката и мислење на комисијата на лекари-вештаци на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 04-18/9

26 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Делчо Донев, с. р.

42.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправа на интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата одржана на 26 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР — ШТИП ЗА 1981 ГОДИНА КОИ НЕ СЕ ВЛЕЗЕНИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ЦЕНОВНИК

I

Цените на услугите на Медицинскиот центар — Штип кои не се влезени во Републичкиот ценовник се зголемуваат и тоа:

1. забоздравствените услуги се зголемуваат за 190%;
2. останатите услуги на Медицинскиот центар се зголемуваат за 190% и
3. услугите од забната протетика се зголемуваат за 200%.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1981 година. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 04-18/18

26 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Делчо Донев, с. р.

Врз основа на член 31 и 114 од Статутот, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата одржана на 26 декември 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО КОРИСТЕЊЕТО НА ЗАБНА ПРОТЕТИКА

I

Со оваа одлука се воведува учество на осигурениците во трошоците на забната протетика и тоа од 10% на забно-протетската услуга.

II

Од учество во трошоците на забната протетика по оваа одлука се ослободуваат осигурениците до 20 и над 65 годишна возраст.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 04-18/19

26 декември 1980 година

Штип

Претседател,
Делчо Донев, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 40 од 19. I. 1979 година, на регистарска вложка бр. 1-482-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправа интересна заедница на образованието и науката, ЦО — Радовиш.

Основни дејности: 140231 — самоуправа интересна заедница во областа на образованието.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на своите основачи и основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Тодор Драгинов, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 40/79. (618)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 70 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-511-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура, ЦО — Радовиш.

Основни дејности: 140234 — самоуправна интересна заедница во областа на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на своите основачи и основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Мирко Димитров, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 70/79. (619)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 41 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-483-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, ЦО — Радовиш.

Основни дејности: 140235 — самоуправна интересна заедница во областа на детската и социјалната заштита.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата не одговара за обврските на своите основачи и основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Организацијата ќе ја застапува Тодор Драгинов, секретар, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 41/79. (620)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 46 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-488-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Заедницата на вработувањето, ЦО — Струмица.

Основни дејности: 140236 — го следи и проучува движењето на вработеноста и вработувањето, дејството на стопанството и др.; води евиденција на невработените и посредува при нивното вработување; ги оспособува невработените за вработување преку професионално ориентирање, стручно оспособување и преквалификација; решава за правата на невработените за време на привремената невработеност и др.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (ЦО).

Основачите на Заедницата не се одговорни за обврските на Заедницата и Заедницата не е одговорна за обврските на основачите.

Заедницата ќе ја застапува Љубен Гоцевски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 46/79. (621)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 61 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-503-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на физичката култура со ЦО — Св. Николе.

Основни дејности: 140234 — самоуправна интересна заедница во областа на физичката култура. Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (ЦО).

Заедницата не одговара за обврските на основачите и основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Костадин Димовски, статутарен застапник, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 61/79. (622)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 62 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-504-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница на образованието и науката, ЦО — Св. Николе.

Основни дејности: 140231 — самоуправни интересни заедници во областа на образованието; 140232 — самоуправни интересни заедници во областа на науката.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (ЦО).

Заедницата не одговара за обврските на основачите и основачите не одговараат за обврските на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Костадин Димовски, статутарен застапник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 62/79. (623)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 42 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-484-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита, ЦО — Струмица.

Основни дејности: социјална заштита — 13, група 13022 и 13023.

Подгрупи: 130221 — заштита и згрижување на социјално загрозени деца и младинци; 130222 — заштита на деца и младини со пречки во развојот и со нарушување во однесувањето; 130231 — социјална заштита на нормални возрасни лица; 130232 — социјална заштита на физички и психички дефектни возрасни лица.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Основачите на Заедницата не се одговорни за обврските на Заедницата.

Заедницата не е одговорна за обврските на основачите.

Заедницата ќе ја застапува Костуранов Боро, претседател, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 42/79. (624)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 482 од 27. VII. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-550-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за дистрибуција на електрична енергија со ЦО — Струмица.

Основни дејности: 1402 — 140211 — остварување на заедничките интереси и потреби во дистрибуцијата на електричната енергија и усогласување на меѓусебните права, обврски и одговорности; обезбедување на технолошко единство, усогласување на плановите и програмите за развој; проширување на материјалната основа на трудот; зголемување на постојните и изградба на нови електро-дистрибутивни објекти; унапредување на електро-дистрибуцијата и електростопанството.

Во правниот промет со трети лица Заедницата има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

За обврските на Самоуправната интересна заедница одговараат солидарно членовите на Заедницата.

Заедницата ќе ја застапува Христоманов Дончо Димитар, секретар, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 482/79. (625)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 63 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-505-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница на образованието и научните дејности, ЦО — Штип.

Основни дејности:

— ги утврдува и усогласува заедничките потреби и интереси на основното и предучилишното воспитание и образование;

— ги утврдува плановите и програмите за работа во основните училишта;

— раководе и ги усмерува задачите во областа на основното образование;

— го утврдува обемот на солидарноста во заедничките потреби во областа на предучилишното и основното образование и воспитание;

— склучува самоуправни спогодби за основите на планот на Заедницата на образованието и научните дејности;

— заедничките мерила за стекнување на доходот во ОЗТ за предучилишното и основното образование;

— обезбедување на ученички стандард;

— здружување и користење на основните средства за станбена изградба;

— планира и утврдува мрежа и стандарди за основно образование; врши влијание врз кадровските услови за работа и унапредување на научно-истражувачката и стручно-педагошката работа;

— утврдува програми и мерки за потполно опфаќање на учениците во задолжителното основно образование.

Во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања и одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Заедницата ќе ја застапува Шумански Славе, секретар, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 63/79. (627)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 67 од 22. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-33-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на РО Дом на културата „Крсте Мисирков“ со ЦО — Св. Николе, со следните податоци:

Правото на потпис на Насков Панче, досегашен директор на Домот на културата „Крсте Мисирков“ со ЦО од Св. Николе му престанува. За в.д. директор е назначен Мишев Лазар Благој, кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 67/79. (626)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 39 од 19. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-481-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на здравството и здравствено-осигурување, Ц. О. — Штип.

Основни дејности: 140237 — СИЗ на здравството и здравственото осигурување.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со целокупната своја актива и пасива, а во рамките на овласту-

вањата утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. За обврските на основачот Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување не одговара.

За обврските на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување основачот не одговара.

Емануел Атанасков, секретар, е овластен да склучува договори и да врши и други правни работи и ја застапува Заедницата пред судовите и другите органи.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 39/79. (628)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1046 од 25. XI. 1980 година, на регистарска влошка бр. 1-1174-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар скратената ознака на фирмата на СОЗТ Универзитетски центар за општествени науки — Скопје, Факултет за економски науки, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје која гласи: Факултет за економски науки, Н. Сол. О. — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1046/80. (630)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Градежна работна организација „Изградба“, Ц. О. — Скопје, се огласува за неважен. (8)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Општинско собрание — Охрид — Месна заедница — с. Лескоец“, се огласува за неважен. (150)

Загубениот двојазичен печат, на македонски и албански јазик, под назив: „Текстилен училишен центар „Гоце Стојчески“ — Тетово, Ц. О.“, се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Алп-ре-та“ — Ресен — Техничка припрема“, се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив „Алп-ре-та“ — Ресен — Техничка припрема 1“, се огласува за неважен. (6431-a)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Меници со авален број од 5571 до 5582 од 10. 07. 1980 година на износ од дин. 231.464,55 со партија 553 на име Занатско стакларска услужна производна задруга „Македонија стакло“ ц. о., Скопје. (6430)

Пасош бр. 380702, издаден од Берово на име Трајановски Вишња, с. Митрашинци, Берово. (6460)

Гарантни писма, издадени од „Багат“ под број 7083, 7084, 7085 и 7087 во вредност од по 10.000,00 динари на име Јордан Илиев, Скопје. (6540)

Свидетелство за завршено VII одделение, издадено од Основното училиште „Ванчо Прке“, Делчево на име Захаријева Јагода, с. Звегор, Делчево. (6589)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Стив Наумов“, Ресен на име Божиновска Блага, ул. „Наум Божинов“ бр. 6, Ресен. (6803)

Чек бр. 4322864 во вредност од 2.000,00 динари, издаден од Месната заедница „Сарај“ с. Сарај, на име Михајло Алексиев, Скопје. (6844)

Свидетелства за III и IV година, издадени од СЕУ „Борис Кидрич“, Скопје на име Кева Илиевска, ул. „М. Тито“, бб, Крива Паланка. (6925)

Работна книшка на име Јован Ристов, ул. „Маршал Тито“ бр. 21, Делчево. (6978)

Меница издадена на 04. 08. 1980 година на износ од 108.100,00 динари со валута на 1. 10 1980 година, на корисникот ЗЗ „Македонија“ ООЗТ „Задругар“, Горче Петров, Скопје. Ремитент на меницата — ГРО „Маврово“ — Посебна финансиска служба — Скопје, а авалист е Стопанската банка — Основна банка — Скопје. (269)

Воена книшка на име Зоран Крстевски, ул. „Д. Божинов“ бр. 40, Куманово. (6076)

Воена книшка на име Меаз Зимери, с. Лојане, Куманово. (6250)

Свидетелство за завршено IV година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Муса Енузи, Куманово. (3735)

Свидетелство за I клас на име Ристова Силвана, с. Раковец, Титов Велес. (3736)

Свидетелства од I до IV клас на име Фуат Алиу, с. Камењане, Тетово. (3737)

Лична карта бр. 50150, издадена од СВР — Тетово на име Олга Иваноска, ул. „Бл. Тоска“ бр. 106, Тетово. (3738)

Здравствена легитимација на име Вера Дојовска, ул. „Т. Ц. Мерџан“ б.б., Тетово. (3739)

Свидетелство на име Агим Селмани, с. Раковец, Тетово. (3740)

Свидетелства од I до IV клас на име Шемун Абдили, ул. „Преспанска“ бр. 8, Тетово. (3741)

Свидетелства за I и II година на име Фуат Абдиу, с. Стримница, Тетово. (3742)

Свидетелство за I клас на име Назим Алити, с. Пршовце, Тетово. (3743)

Здравствена легитимација на име Нурије Абази, с. Доброште, Тетово. (3744)

Свидетелство на име Исак Азизи, с. Боговиње, Тетово. (3745)

Свидетелство за IV година на име Неџбедин Салиу, с. Мала Речица, Тетово. (3746)

Здравствена легитимација на име Видосав Кочовски, с. Брвеница, Тетово. (3747)

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Џеладини Ремзија, с. Камењане, Тетово. (3748)

Свидетелство на име Душко Шарески, ул. „ЈНА“ бр. 227, Гостивар. (3749)

Свидетелство за IV одделение на име Рифат Османов, ул. „Острец“ бр. 64, Делчево. (3750)

Лична карта на име Митре Кесаноски, ул. „М. Камен“ б.б., Прилеп. (3751)

Здравствена легитимација на име Мибера Јашари, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 21, Куманово. (3752)

Здравствена легитимација на име Флорије Јашари, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 21, Куманово. (3753)

Здравствена легитимација на име Живко Михајловиќ, ул. „Н. Тесла“ бр. 90, Куманово. (3754)

Здравствена легитимација на име Јовица Јовчевски, ул. „Народна револуција“ бр. 118, Куманово. (3755)

Здравствена легитимација на име Зорица Тасевска, ул. „Т. Велков“ бр. III/1, Куманово. (3756)

Здравствена легитимација на име Рехмије Агуши, Куманово. (3757)

Свидетелство за I година на име Раде Стоевски, с. М. Црнорија, Крива Паланка. (3758)

Земјоделска здравствена легитимација на име Џафије Јонузи, с. Г. Речица, Тетово. (3759)

Свидетелство на име Касам Арифџи, с. Требош, Тетово. (3760)

Свидетелства од I до IV година на име Зулкуфли Незифџи, ул. „Г. Петров“ бр. 32, Тетово. (3761)

Диплома на име Зулкуфли Незифџи, ул. „Г. Петров“ бр. 32, Тетово. (3762)

Свидетелства од I до IV година на име Фатмир Изаири, с. Желино, Тетово. (3763)

Диплома на име Фатмир Изаири, с. Желино, Тетово. (3764)

Земјоделска здравствена легитимација на име Беќим Беќири, с. М. Речица, Тетово. (3765)

Земјоделска здравствена легитимација на име Љулзано Беќири, с. М. Речица, Тетово. (3766)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фејзулаи Даут, с. Дебарце, Тетово. (3767)

Свидетелства за V и VII одделение на име Камил Камили, с. Теарце, Тетово. (3768)

Свидетелство на име Бајрам Камили, с. Теарце, Тетово. (3769)

Работна книшка на име Хакиф Љоки, ул. „Џетинска“ бр. 10, Тетово. (3770)

Свидетелства од I до IV година на име Исак Мисими, с. Доброште, Тетово. (3771)

Работна книшка на име Џевдет Реџеџи, с. Орашје, Тетово. (3772)

Свидетелство за III година на име Мируше Шерџи, ул. „Партизанска“ бр. 17, Тетово. (3773)

Свидетелство за I година на име Слободанка Ристовска, с. Глоги, Тетово. (3774)

Работна книшка на име Хајдин Љика, ул. „Љуботенска“ бр. 27, Тетово. (3775)

Земјоделска здравствена легитимација на име Басри Исмаили, с. Д. Палчиште, Тетово. (3776)

Здравствена легитимација на име Барије Гафури, ул. „Ново селска“ бр. 57, Тетово. (3777)

Свидетелство за III клас на име Киро Бумбаровски, ул. „Илинденска“ бр. 59, Кочани. (3778)

Вена книшка, издадена од Скопје на име Ради-воје Цветковиќ, Скопје. (3779)

Картон и потврда за I категорија, издадени од Заводот за вработување, во Скопје на име Велика Китановска, Скопје. (3780)

Свидетелство за IV одделение на име Драге Талевски, ул. „Д. Груев“ бр. 167-а, Битола. (3781)

Работна книшка на име Љупчо Оклески, ул. „П. Котеска“ бр. 21, Прилеп. (3782)

Свидетелство за III година, издадено од „ХТТ“ — Титов Велес на име Софка В. Костова, с. Богородица, Гевгелија. (3783)

Свидетелства за III и IV година на име Перса Ѓурџиноска, ул. „Д. Влахов“ бр. 30, Гостивар. (3784)

Свидетелство за VI одделение на име Невзат Јакупи, с. Добри Дол, Гостивар. (3785)

Свидетелство за VIII одделение на име Васил Мирчевски, ул. „Илинденска“ бр. 3, Берово. (3786)

Свидетелства за I, II, III и IV година на име Јован Миовски, Берово. (3787)

Свидетелство за IV одделение на име Драги Талевски, ул. „Д. Груев“ бр. 167, Битола. (3788)

Диплома на име Цвета Крстеска, с. Секирци, Прилеп. (3789)

Работна книшка на име Борис Ристески, Прилеп. (3790)

Здравствена легитимација на име Марјан Накоски, ул. „Егејска Македонија“ бр. 2, Куманово. (3791)

Здравствена легитимација на име Амиде Рамани, с. Липково, Куманово. (3792)

Здравствена легитимација на име Зоран Стоиќ, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 22, Куманово. (3793)

Свидетелство за I клас на име Часлав Јовановиќ, ул. „Косовска бригада“ бр. 1, Куманово. (3794)

Здравствена легитимација на име Салије Ибиши, с. Лојане, Куманово. (3795)

Здравствена легитимација на име Јоше Ибишов, ул. „Ленинова“ бр. 23, Куманово. (3796)

Здравствена легитимација на име Зурије Ибраими, ул. „А. Прешево“ бр. 12-а, Куманово. (3797)

Здравствена легитимација на име Идриз Асани, ул. „Прва“ бр. 16-а, Куманово. (3798)

Здравствена легитимација на име Љурџета Сејдиу, ул. „Правда Спасовска“ бр. 5, Куманово. (3799)

Здравствена легитимација на име Томи Димитриевски, ул. „Б. Илиев Гуне“ бр. 47, Куманово. (3800)

Свидетелства за V, VI и VII одделение, издадено од Ц. О. У. „Петар Поп Арсов“, с. Богомила на име Роза Димовска, с. Нежилово, Титов Велес. (3801)

Пасош, издаден од ОВР Титов Велес на име Ибрахим Колашинац, с. Водоврати, Титов Велес. (3802)

Лична карта на име Насер Асани, с. Орашје, Тетово. (3803)

Свидетелство за I година на име Љирим Џелили, с. Пршовце, Тетово. (3804)

Свидетелство за I година на име Агим Агуши, ул. „Исен Акиоски“ бр. 57, Кичево. (3805)

Свидетелство за I година на име Ирфан Реџеџи, ул. „Драге Тодороски“ бр. 16, Гостивар. (3806)

Воена книшка на име Руфат Рустеми, с. Гургевиште, Гостивар. (3807)

Воена книшка, АШ бр. 0,4453, издадена од Народна одбрана на име Никола Чепарков, с. Град, Делчево. (3808)

Свидетелство, издадено од ЕМАУЦ „Гошо Викентиев“, Кочани на име Ванчо Колошников, ул. „Цар Самоил“ бр. 15, Кочани. (3809)

Здравствена легитимација на име Миле Стевановски, ул. „Р. Кончар“ б.б., Винаца. (3810)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Цветан Стојанов, Скопје. (3811)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Абазии Авди Кадри, с. Брест, Скопје. (3812)

Свидетелства за III и IV година, и диплома за положен завршен испит, издадени од Учителското училиште „Никола Карев“ во Скопје на име Симеон Богданов, Скопје. (3813)

Здравствена легитимација на име Жика Ѓорѓиевски, нас. Карпош, Куманово. (3814)

Здравствена легитимација на име Ханумша Бајрамовска, ул. „Баново трло“ бр. 5, Куманово. (3815)

Здравствена легитимација на име Ратка Јакимовска, ул. „Б. Шабани“ бр. 98-б, Куманово. (3816)

Здравствена легитимација на име Драган Јакимовски, ул. „Б. Шабани“ бр. 98-б, Куманово. (3817)

Здравствена легитимација на име Фросина Јакимовска, ул. „Б. Шабани“ бр. 98-б, Куманово. (3818)

Здравствена легитимација на име Редаил Азир, Куманово. (3819)

Здравствена легитимација на име Асан Јашаровски, ул. „Средорек“ бр. 14, Куманово. (3820)

Здравствена легитимација на име Авидан Бектешевски, ул. „Крушевска Република“ бр. 2, Куманово. (3821)

Здравствена легитимација на име Војо Димковски, с. Доброшане, Куманово. (3822)

Здравствена легитимација на име Калчо Митревски, с. Доброшане, Куманово. (3823)

Здравствена легитимација на име Благојка Ангеловска, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 3, Куманово. (3824)

Здравствена легитимација на име Зоран Славковик, ул. „Вардарска“ бр. 18, Куманово. (3825)

Здравствена легитимација на име Зага Славковик, Куманово. (3826)

Работна книшка на име Мијалко Јовановик, с. Матејче, Куманово. (3827)

Здравствена легитимација на име Ајигене Рустемовски, ул. „13 Ноември“ бр. 2, Куманово. (3828)

Здравствена легитимација на име Фатиме Ибраими, Куманово. (3829)

Здравствена легитимација на име Севериан Бекировски, ул. „Средорек“ бр. 107, Куманово. (3830)

Работна книшка на име Џемал Алиловски, ул. „П. Драпшин“ бр. 44, Куманово. (3831)

Здравствена легитимација на име Станка Пешевска, ул. „Д. Влахов“ бр. 32, Куманово. (3832)

Свидетелство за I година на име Мелита Гокиќа, ул. „Патрис Лулumba“ бр. 3, Куманово. (3833)

Воена книшка бр. АГ-06348, издадена од Одделението за народна одбрана на Собранието на општина Кратово на име Јаким Стојан Мијалков, с. Шлегово, Кратово. (3834)

Лична карта бр. 25869, издадена од ОВР Крива Паланка на име Дене Величковски, ул. „Илинденска“ бр. 36, Крива Паланка. (3835)

Воена книшка, издадена од Призрен на име Идаим Неџипов, Скопје. (3836)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Мино Саити, Скопје. (3837)

Воена книшка, издадена од Књажевац на име Доне Јовановски, Скопје. (3838)

Свидетелства за I и II година, издадени од АСУЦ во Скопје на име Цветан Цветковски, Скопје. (3839)

Воена книшка на име Адем Велиоски, с. Црнилиште, Прилеп. (3840)

Свидетелство за I година на име Роза Каранфилоска, Прилеп. (3841)

Свидетелство за VIII одделение на име Звонко Ивановски, ул. „Д. Димески“ бр. 10, Прилеп. (3842)

Работна книшка, издадена од Собранието на општината Брод Македонски на име Славка Симјаноска Новеска, с. Растеш, Брод Македонски. (3843)

Работна книшка на име Ислам Љатифи, с. Г. Палчиште, Тетово. (3844)

Работна книшка на име Ибраим Садики, ул. „19 Ноември“ бр. 38, Тетово. (3845)

Ученичка книшка од V до VIII одделение на име Благоја Серафимовски, с. Јегуновце, Тетово. (3846)

Диплома на име Мухамед Рамадани, ул. „102“ бр. 2, Тетово. (3847)

Диплома на име Гаши Хисмани, с. Чајле, Тетово. (3848)

Земјоделска здравствена легитимација на име Џемалије Шакири, с. Порој, Тетово. (3849)

Земјоделска здравствена легитимација на име Емине Алили, с. Речица, Тетово. (3850)

Здравствена легитимација на име Мустафа Сејдија, ул. „Корушка“ бр. 8, Тетово. (3851)

Диплома на име Мартин Пандилоски, с. Вруток, Гостивар. (3852)

Свидетелство за IV клас на име Љуљета Агаи, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 56, Гостивар. (3853)

Свидетелство за IV одделение на име Севда Павловска, с. Тумчевиште, Гостивар. (3854)

Свидетелство за II година на име Ферит Амети, с. Чајле, Гостивар. (3855)

Свидетелство за IV одделение на име Незир Керими, Гостивар. (3856)

Свидетелство за IV одделение на име Незир Керими, Гостивар. (3856)

Свидетелство за VIII одделение на име Алил Мифтари, с. Чајле, Гостивар. (3857)

Работна книшка на име Алил Мифтари, с. Чајле, Гостивар. (3858)

Свидетелство за IV одделение на име Сами Јусуфи, с. Сенокос, Гостивар. (3859)

Воена книшка, издадена од Суботица на име Миле Данилов, Скопје. (3860)

Здравствена легитимација на име Бранко Бошковски, ул. „Билјановска“ бр. 2/8, Куманово. (4861)

Здравствена легитимација на име Гордана Маневска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 103, Куманово. (3862)

Здравствена легитимација на име Марија Петковска, ул. „Ужичка“ бр. 14, Куманово. (3863)

Здравствена легитимација на име Нада Ранковска, с. М. Нагоричане, Куманово. (3864)

Здравствена легитимација на име Ласте Зафировски, ул. „Перо Шварц“ бр. 13, Куманово. (3865)

Здравствена легитимација на име Осман Сишани, ул. „Прва“ бр. 17, Куманово. (3866)

Работна книшка на име Вехби Абазии, с. Бродец, Тетово. (3867)

Свидетелство за VIII одделение на име Џабир Селмани, с. Цепчиште, Тетово. (3868)

Лична карта на име Реџеп Садики, с. Шипковица, Тетово. (3869)

Работна книшка на име Абдија Селам, с. Шипковица, Тетово. (3870)

Свидетелство за I година на име Енвер Рифати, с. Лисец, Тетово. (3871)

Здравствена легитимација на име Умурџан Рахмани, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 117, Тетово. (3872)

Работна книшка на име Селман Реџеџи, ул. „111“ бр. 10, Тетово. (3873)

Диплома на име Узеир Беџири, ул. „Г. Стојчески“ бр. 38, Тетово. (3874)

Работна книшка на име Рушан Рамадани, с. Одри, Тетово. (3875)

Свидетелство за IV одделение на име Хаиди Асани, с. Лавци, Гостивар. (3876)

Диплома на име Димитрија Ѓорѓиевски, ул. „П. Попоски“ бр. 22, Гостивар. (3877)

Свидетелство за VIII одделение на име Вера Бојкова, с. Лозово, Пробиштип. (3878)

Свидетелство за завршено II година, издадено од Гимназијата „Јосип Б. Тито“ во Скопје на име Борјан Прошев, Скопје. (3879)

Свидетелства за I и III година на име Слободан Секулоски, ул. „П. Гули“ бр. 8, Крушево. (3880)

Лична карта бр. 67215 на име Јусо Делевиќ, с. Лозани, Прилеп. (3881)

Здравствена легитимација на име Зоран Јовановиќ, ул. „Циглана Вардарска“ бр. 12, Куманово. (3882)

Здравствена легитимација на име Сали Џељадини, с. Лојане, Куманово. (3883)

Здравствена легитимација на име Севдар Демировиќ, ул. „Средорек“ бр. 109, Куманово. (3884)

Работна книшка на име Зијавере Исени, Куманово. (3885)

Здравствена легитимација на име Солунка Јовановска, ул. „Н. Спасиќ“ бр. 90, Куманово. (3886)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Тодор Јанев“, нас. Чашка на име Пешоски Коле, ул. „Јован Алабаков“ бр. 23, Титов Велес. (3887)

Здравствена легитимација на име Мариора Обук, ул. „Змај Јовина“ бр. 38, Ровињ. (3888)

Лична карта на име Шериф Зекири, с. Чифлик, Тетово. (3889)

Свидетелства од I до IV година на име Бекир Мамути, с. Слатино, Тетово. (3890)

Диплома на име Бекир Мамути, с. Слатино, Тетово. (3891)

Свидетелство за VIII одделение на име Фејзо Баки, с. Д. Строговиште, Тетово. (3892)

Лична карта на име Назми Зекири, с. Раковец, Тетово. (3893)

Лична карта на име Велија Феми, Тетово. (3894)

Здравствена легитимација на име Назми Имери, ул. „И. Р. Лола“ бр. 197, Тетово. (3895)

Лична карта на име Светлана Петровска, Тетово. (3896)

Земјоделска здравствена легитимација, издадена од Тетово на име Вебије Хисени, с. Желино, Тетово. (3897)

Свидетелство за III година на име Фуат Влојало, с. Црвиги, Кичево. (3898)

Здравствена легитимација на име Сребран Ѓорѓиев, ул. „М. Тито“ бр. 1/3, Винаца. (3899)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Исмет Идриз, Скопје. (3900)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Скендер бег“ во с. Мојанци, Скопје на име Реџеп Али, Скопје. (3901)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ладо Цветковски, Скопје. (3902)

Свидетелство за VIII одделение на име Неџати Селејмани, ул. „Џетинска“ бр. 79, Тетово. (3904)

Работна книшка на име Рамадан Ајдари, ул. „Полог“ бр. 41, Тетово. (3905)

Свидетелство за IV одделение на име Рамиз Зекири, с. Доборце, Тетово. (3906)

Здравствена легитимација на име Рамадан Јусуфи, с. Челопек, Тетово. (3907)

Книшка на име Мигбил Шабани, с. Челопек, Тетово. (3908)

Книшка на име Сеадет Шабани, с. Челопек, Тетово. (3909)

Свидетелство за VIII одделение на име Југослав Максимоски, с. Звечан, Тетово. (3910)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шеризате Изаири, с. Д. Палчиште, Тетово. (3911)

Земјоделска здравствена легитимација на име Адиле Одаји, нас. Камник, с. Г. Палчиште, Тетово. (3912)

Земјоделска здравствена легитимација на име Аледа Одаји, нас. Камник, Тетово. (3913)

Здравствена легитимација на име Хикмије Мемети, с. Раковец, Тетово. (3914)

Свидетелство за VIII одделение на име Сандре Пејовски, Гостивар. (3915)

Воена книшка на име Гоце Ангеловски, с. Орашец, Куманово. (3916)

Здравствена легитимација на име Љубица Веселиновски, Куманово. (3917)

Здравствена легитимација на име Илинка Николовска, ул. „Драган Стопаров“ бр. 20, Куманово. (3918)

Работна книшка на име Муарем Раковица, ул. „Киро Фетак“ бр. 18, Куманово. (3919)

Здравствена легитимација на име Стоиман Бојков, ул. „Планинска“ бр. 33, Кратово. (3920)

Свидетелство за завршено V одделение, издадено од Основното училиште „Трајко Андреев“, с. Вистрица на име Слободанка Здравевска, с. Вистрица, Титов Велес. (3921)

Свидетелство за I и II клас, издадено од Средното училиште „Кирил Пејчиновиќ“, Тетово на име Елези Невзат, с. Каменане, Тетово. (3922)

Свидетелство на име Фаик Исмаили, Тетово. (3923)

Работна книшка на име Ленче Мишковска, с. Саракино, Тетово. (3924)

Свидетелство за VIII одделение на име Велјан Костоски, Гостивар. (3925)

Свидетелство за V одделение на име Мусли Ферати, с. Чајле, Гостивар. (3926)

Диплома на име Фиги Бајрами, с. Дебреше, Гостивар. (3927)

Здравствена легитимација на име Васка Захаријева, с. Трсино, Винаца. (3928)

СОДРЖИНА

Страна

12. Одлука за користење на средствата од постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 17
 13. Одлука за компензација на дел од трошоците за цената на струјата од Термоелектраната „Неготино“ — — — — — 17
 14. Правилник за начинот на пресметувањето, уплатувањето и отстапувањето на данокот од доход на организациите на здружен труд — — — — — 17
 15. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 64/80 од 6 ноември 1980 година — — — — — 22
 16. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 114/80 од 11 декември 1980 година — — — — — 23
- Исправка** на Одлуката за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила — — — — — 24

Општествени договори и самоуправни спогодби

6. Општествен договор за дополнување на Општествениот договор за утврдување на средствата од придонесите од доходот и од личните доходи наменети за финансирање на заедничките потреби на ниво на Републиката во 1980 година како и за насочување на издвоените средства на посебни сметки во 1979 година — — — — — 24

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

7. Правилник за условите за организирање на одморот и рекреацијата на децата во сезонските одморалишта за деца — — — — — 25
8. Одлука за утврдување стапки на придонеси за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — — — — — 29

9. Одлука за утврдување стапки на придонеси за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — — — — —	29	26. Одлука за придонесите за здравствено осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — — — — —	35
10. Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — — — — —	29	27. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — — — — —	36
11. Одлука за утврдување стапки на придонеси за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — — — — —	29	28. Одлука за укинување на учеството на осигурените лица — земјоделци во трошоците при користењето на одредени здравствени услуги — — — — —	37
12. Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — — — — —	30	РЕСЕН	
13. Одлука за утврдување стапките на придонесите за обезбедување средства за задоволување потребите и интересите во научните дејности за 1981 година — — — — —	30	29. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита Ресен — — — — —	37
ГОСТИВАР		30. Одлука за утврдување на стапките на придонесите од личен доход на праѓаните за ОСИЗ за општествена заштита на децата — Ресен — — — — —	38
14. Одлука за утврдување стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1981 година — — — — —	30	ТЕТОВО	
15. Одлука за постојните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос осигурени по прописите за здравствено осигурување за 1981 година — — — — —	31	31. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1981 година — — — — —	38
16. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1981 година — — — — —	31	32. Одлука за стапките на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1981 година — — — — —	39
17. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за висината на стапките и износите на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1980 година и во 1981 година — — — — —	32	33. Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на работниците вработени кај граѓани и граѓанските правни лица за 1981 година — — — — —	39
18. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи за издржување — — — — —	32	34. Одлука за зголемување стапката на придонесот од бруто лични доходи од работен однос за основно образование — — — — —	40
19. Одлука за надоместок на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место — — — — —	33	35. Одлука за утврдување стапката на придонесот од личен доход на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово за 1981 година — — — — —	40
20. Одлука за висината на износот на помошта за спрема на новородено дете — — — — —	33	36. Одлука за утврдување стапката на придонесот за станбена изградба на корисниците на пензии и другите права од инвалидското осигурување на општина Тетово — — — — —	40
21. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица — — — — —	33	37. Одлука за утврдување на станбената политика на корисниците на пензии на општина Тетово — — — — —	41
22. Одлука за утврдување износот на учеството на осигурените лица во трошоците за набавка на лекови што се препишуваат и издаваат на рецепт — — — — —	34	ШТИП	
КРАТОВО		38. Одлука за утврдување стапките на придонеси од доходот на организациите на здружен труд и од личен доход на праѓаните во 1981 година за социјална заштита — — — — —	41
23. Одлука за утврдување стапката на придонеси за финансирање на општествената заштита на децата за 1981 година — — — — —	34	39. Одлука за стапката на придонесот за општествена заштита на децата во 1981 година — — — — —	41
ПРИЛЕП		40. Одлука за утврдување на висината на болничкиот ден за 1981 година — — — — —	41
24. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1981 година — — — — —	34	41. Одлука за утврдување на паричен надоместок за нега на душевно болни осигуреници — — — — —	42
25. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1981 година — — — — —	35	42. Одлука за зголемување на цените на услугите на Медицинскиот центар — Штип за 1981 година кои не се влезени во републичкиот ценовник — — — — —	42
		43. Одлука за учество на осигурениците во користењето на забна протетика — — — — —	42